



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 7 октомври 1998
Скопје
Број 49

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1274.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за заштитата на растенијата („Службен весник на РМ“ бр. 25/98) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.09.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ НА КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ НА РАСТЕНИЈАТА, РАСТИТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ И СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

1. За вршење на здравствена контрола на растенијата и растителните производи и контрола на средствата за заштита на растенијата при увоз и извоз во прометот преку државната граница се определуваат постојаните гранични премини:

Железничка станица Табановце, Аеродром Петровец – Скопје, Поншта Скопје, „Блаце“ – Скопје, „Табановце“ – Куманово, „Деве Баир“ – Крива Паланка, „Делчево“ – Делчево, „Ново Село“ – Струмица, „Богородица“ – Гевгелија, „Стар Дојран“ – Дојран, „Мецитлија“ – Битола, „Кафасан“ – Струга и Аеродром Охрид.

2. За вршење контрола на растенијата, растителните производи и средствата за заштита на растенијата на транзитни пратки преку територијата на Република Македонија се определуваат да бидат само постојаните гранични премини: „Богородица“ – Гевгелија, „Ново Село“ – Струмица, „Табановце“ – Куманово, „Кафасан“ – Струга и „Железничка станица Табановце“ – Куманово.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за основање на гранични станици за заштита на растенијата („Сл. весник на РМ“ бр. 26/92).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2388/1

28 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р

1275.

Врз основа на член 55 став 2 од Законот за заштитата на растенијата („Службен весник на РМ“ бр. 25/98) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.09.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА РАСТЕНИЈАТА И ПРАТКИТЕ ОД РАСТЕНИЈА И ПРОИЗВОДИ ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ, ИЗВОЗ, ТРАНЗИТ И РЕЕКСПОРТ И ЗА ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ПРИ УВОЗ

1. За задолжителните здравствени прегледи при извоз, увоз, транзит и реекспорт на растенија, производи

од растително потекло и предмети со кои можат да се пренесат растителни болести и штетници преку границата на Република Македонија се наплатува надоместок.

2. Висината на надоместокот за задолжителен здравствен преглед на пратките од извоз, увоз и реекспорт, зависно од видот на пратката изнесува и тоа:

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки во контејнери до 10 тони 500 денари, а за секој натамошен започнат тон во пратката преку 10 тони уште по 50 денари;

2) за денковни авионски пратки до пет колет 400 денари, а за секој натамошен колет уште по 30 денари;

3) за поштенски пратки до 10 килограми 200 денари, а за секој натамошен килограм уште по 20 денари;

4) за пратки до 10 килограми што патниците и лицата на превозните средства ги носат со себе 200 денари, а за секои натамошни започнати 10 килограми уште по 20 денари освен на количини до 5 кг. овошје и зеленчук и 15 броја цвеќе;

5) за пратки од дрво (трупци и јамско дрво), 90 денари за секој кубен метар, а за пратки на целулозно и огревно дрво 75 денари за секој кубен метар;

6) за пратки од режана граѓа и преработки од дрво 100 денари за секој кубен метар;

7) за помошни прегради од штици на камион кои се отстрануваат по употребата 100 денари по камион.

3. Висината на надоместокот за задолжителен преглед на растенија што во транзит низ Република Македонија се транзитираат зависно од видот на пратката изнесува и тоа:

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки во контејнери до 10 тони 250 денари, а за секој натамошен започнат тон на пратката преку 10 тони уште по 25 денари;

2) за вагонски и камионски пратки на дрво, освен за пратки на дрво (трупци, јамско и обло дрво) до 10 кубни метри 300 денари, а за секој натамошен започнат кубен метар уште по 30 денари;

3) за вагонски и камионски пратки на дрво и тоа трупци, јамско и обло дрво до 10 кубни метри 50 денари, а за секој натамошен кубен метар на дрво уште по 10 денари, а за огревно и целулозно дрво до 10 кубни метри 40 денари, а за секој натамошен кубен метар по 10 денари;

4) за пратки од режана граѓа и преработки од дрво до 10 метри кубни 80 денари, а за секој натамошен метар кубен по 20 денари.

4. Висината на надоместокот за задолжителен здравствен преглед на саден материјал зависно од видот на пратката изнесува и тоа:

а) овошен саден материјал:

– јаголесто по 3 денари за увоз по садница и 1 денар за извоз по садница;

– јагодесто по 0,5 денари за садница за увоз, а 0,2 за садница за извоз;

– коскесто по 1 денар за садница за увоз, а 0,5 денари за извоз за садница;

б) лозов саден материјал:

– по 1 денар за садница за увоз и 0,5 денари за садница за извоз;

в) шумски саден материјал:

– шумски садници по 1 денар за садница за увоз, 0,5 денари за извоз;

– хортикултурни шумски садници 10 денари за садница за увоз и 5 денари за извоз;

– садници од украсни грмушки (ружи и др.) 3 денари по садница за увоз и 1,5 денари по садница за извоз.

5. Висината на надоместокот за задолжителен здравствен преглед на пратки од цвеќе изнесува и тоа:

– резан цвет за увоз 0,5 денари од парче, а за извоз 0,2 денари од парче

– саксиско цвеќе 3 денари по саксија за увоз и 1,5 денари за извоз

– ожилени садници од каранфил 6.000 денари од камионска пратка за увоз, а 3.000 денари од камионска пратка при извоз.

6. Висината на надоместокот за задолжителен здравствен преглед за семенски материјал, луковиди и расаден материјал се зголемува за 100% од висината на надоместокот утврден во точка 2 потточка 1, 2, 3 и 4 од оваа одлука при увоз, а 50% при извоз.

7. Висината на надоместокот за задолжителни здравствени прегледи на пратки во транзит од точка 2 потточка 1, 2, 3 и 4 и точка 4, 5 и 6 од оваа одлука изнесува 50% од надоместокот определен за увоз.

8. Висината на надоместокот за преглед на пратки на средства за заштита на растенијата при увоз изнесува:

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки во контејнери до 10 тони 500 денари, а за секој понатамошен започнат тон во пратката преску 10 тони уште по 50 денари;

2) за денковни авионски пратки до пет колета 400 денари, а за секој понатамошен колет уште по 30 денари;

3) за поштенски пратки до 10 килограми 200 денари, а за секој понатамошен килограм уште по 20 денари.

9. За празна амбалажа од растително потекло која се враќа во Република Македонија, а служела за испраќање на пратка на растенија, се плаќа 50% од височината на надоместокот определен во точка 2 потточка 1 од оваа одлука.

10. Ако увозникот, извозникот односно превозникот бара да се прегледа амбалажата за стоките што не подлежат на задолжителен здравствен преглед, се плаќа надоместок како за вагонски односно камионски пратки.

11. Надоместокот за извршен преглед на пратките од точка 2 на оваа одлука во транзит се плаќа на влезниот граничен премин за оние пратки кои подлежат на преглед. По исклучок, ако прегледот не е извршен на влезниот граничен премин, пратката се прегледува на излезниот граничен премин, а надоместокот за прегледот се зголемува за 100% од надоместокот предвиден за оваа точка.

12. Надоместокот за извршен преглед на пратки од точка 2 на оваа одлука за извоз се плаќа на местото на утовар. По исклучок ако прегледот не е извршен на местото на утовар пратката се прегледува на граничниот премин, а надоместокот за прегледот се зголемува за 100% од надоместокот предвиден во точка 2 на оваа одлука.

13. Висината на надоместокот за задолжителен здравствен преглед на збирни пратки се наплатува според точка 2 потточка 1 од оваа одлука, а преглед се врши за секој вид растенија во пратката.

14. Ако извозникот не ги подготви навремено стоките за задолжителен здравствен преглед, а го повика инспекторот за заштита на растенијата да ги прегледа стоките и ако инспекторот излезе на местото на натоварот во определено време, извозникот е должен на име денгуба на инспекторот да плати 150 денари по еден час чекање на сметка каде се уплатува висината на надоместокот од точките од 2-10.

15. Висината на надоместокот за преглед на пратките од точка 2 до 13 на оваа одлука што се врши во

текот на ноќта (на граничните премини на кои постојат услови за тоа) и во денови на државни празници се зголемува за 100% од висината на надоместокот предвиден во точка 2 до 8 на оваа одлука.

16. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за вршење задолжителна здравствена контрола на растенијата кои се извезуваат („Сл. весник на РМ“ бр. 65/94).

17. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-2389/1
28 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвренковски, с.р.

1276.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.09.1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА

1. Цените на електричната енергија формирани и применети по постојните тарифни ставови во повисоките сезонски ставови, се определуваат како највисоки цени.

Претпријатијата и другите правни лица што вршат производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија, цените од став 1 на оваа точка ќе ги применуваат од 1 октомври 1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува до 31 декември 1998 година.

Бр. 23-2439/1
28 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвренковски, с.р.

1277.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28.09.1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СТОКОВ КРЕДИТ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

Член 1

Владата на Република Македонија дава согласност за користење на кредит од страна на Владата на Република Италија во износ од 24,6 милијарди лири за увоз на стоки од италијанско потекло во Република Македонија.

Кредитот ќе биде искористен за поддршка на јавниот и приватниот сектор.

Член 2

Условите, начинот на користење и отплатата на кредитот од член 1 на оваа одлука ќе се утврдат со договор меѓу Народната банка на Република Македонија и Медиокредито Централне (Mediocredito Centrale) од Италија.

Член 3

Рокот на отплата на кредитот од член 1 на оваа одлука е 20 години вклучувајќи грејс период од 5 години.

Кредитот е со каматна стапка од 1,75% просечно годишно.

Член 4

Народната банка на Република Македонија кредитот од член 1 на оваа одлука ќе го отплатува од средствата кои ќе се формираат со отплата на кредитот од страна на крајните корисници.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2425/1 Претседател на Владата
28 септември 1998 година на Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

1278.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28.09.1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Дел од недвижниот имот – четири работни простории од објектот – барака кои порано ги користеше Општинскиот суд за прекршоци во Струмица се доделуваат на користење на Заводот за статистика – Подрачен завод за статистика – Струмица.

Член 2

Недвижниот имот опишан во член 1 на Одлуката се доделува на користење без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1190/1 Претседател на Владата
28 септември 1998 година на Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

1279.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.09.1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Правото на користење на недвижен имот, објект и дворно земјиште кој се наоѓа на ул. „Јане Сандански“ бр. 15 – Неготино, лоциран на КП 7345 – КО Неготино, со површина под објект 610 м² и дворно земјиште, 1143 м² – сопственост на Република Македонија се пренесува на користење на општината Неготино.

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот опишан во член 1 од Одлуката се пренесува без надоместок.

Член 3

Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, со општината Неготино да склучи договор за условите и начинот на користење на објектот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1871/2 Претседател на Владата
28 септември 1998 година на Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

1280.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.09.1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА ЗА ОБЈЕКТОТ „ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКОВИ, ПОМОШНИ ЛЕКОВИТИ СРЕДСТВА И КОЗМЕТИКА“, ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА ЧАИР – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на објектот „Погон за производство на лекови, помошни лековити средства и козметика“, што ќе се гради во општината Чаир, КО „Визбегово“, м.в. Орманче, на КП бр. 234, со површина од 45.592 м² од која на инвеститорот Стојановски Александар припаѓа 1/9 од која за изградба на објектите се пренаменува 4.360 м² катастарска култура нива 5 класа, а инвеститори се ЗО-ГЛ „Фитофарм“ и Стојановски Александар и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2422/1 Претседател на Владата
28 септември 1998 година на Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

1281.

Врз основа на член 15 и 17 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.09.1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ВО С. ВЕШАЛА

Член 1

Подрачното училиште на Основното училиште „Рецеп Вока“ с. Шипковица се основа како основно училиште со седиште во с. Вешала.

Член 2

Основното училиште ги опфаќа училишните обврзници од подрачјето на селата: Вешала и Бозовце.

Член 3

Дејноста на основното училиште е организирање и остварување на основното образование.

Член 4

Средствата за основање (објекти, опремата, нагледните средства и слично) се обезбедуваат од постојното основно училиште „Рецеп Вока“ с. Шипковица, утврдени со билансот врз основа на пописот што ќе го изврши Комисијата од член 6 на оваа одлука.

Член 5

Наставниците, стручните работници, административно-техничките работници се преземаат од основното училиште од член 4 на оваа одлука.

Покрај работниците од претходниот став, училиштето има потреба од ново вработување на два работника (директор и секретар – благајник).

Член 6

За извршување на подготовките за почеток со работа на училиштето, се формира Комисија во состав:

1. Виктор Шопоски – раководител на Организационата единица на Министерството за образование и физичка култура – Тетово,
2. Целал Беџети – републички просветен инспектор во Тетово,
3. Цевцед Ахмети – директор на ОУ „Рецеп Вока“ с. Шипковица.

Член 7

Формирањето на училишниот одбор, донесувањето на Статутот и именувањето директор на основното училиште ќе се изврши најдоцна во рок од шест месеци од денот на уписот на основното училиште во Судскиот регистар.

Член 8

Уписот на основното училиште во с. Вешала во судскиот регистар ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2392/1
28 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1282.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28.09.1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА УЧИЛИШТЕТО ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ – ТЕТОВО

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на училиштето за основно музичко образование – Тетово, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 4.12.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1144/1
28 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1283.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28.09.1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ТЕТОВО

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Кирил и Методиј“ – Тетово, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 28.08.1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1735/1
28 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1284.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за инспекцијата на трудот („Службен весник на РМ“ бр. 35/97), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОР НА ТРУД

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на легитимацијата на републичкиот инспектор на труд.

Член 2

Легитимацијата ја издава министерот за труд и социјална политика на образци што се прикажани на Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Образците на легитимацијата се печатат на тврда хартија со бела боја со следниве димензии: 95 мм x 75 мм и се наоѓаат во триделен повез од скај со црна боја со големина 105 мм x 75 мм.

Член 4

На првиот надворешен дел на повезот со златни букви е отпечатен текстот ИНСПЕКТОРСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА.

Во средината на првиот внатрешен дел на повезот со златни букви е отпечатен Грбот на Република Македонија, над него е отпечатен текстот Влада на Република Македонија, а под него е отпечатен текстот Министерство за труд и социјална политика.

Во вториот внатрешен дел на повезот со црни букви е отпечатен текстот Влада на Република Македонија, а под него Министерство за труд и социјална политика. Во средина на овој дел на десната страна има место за носителот на легитимацијата со име и презиме, а под него место за работно место во органот. На долниот дел е отпечатено: овластено лице со дел за потпис и

место за печат. На левата страна во средината е означено место за фотографија на носителот на легитимацијата, а по него место за потпис.

Третиот внатрешен дел на повезот ги содржи овластувањата дадени согласно закон отпечатени со црна боја.

Член 5

Легитимацијата има важност се додека лицето на кому му е издадена има службено својство на инспектор. Инспекторот ја враќа легитимацијата во рок од 7 дена по престанокот на службеното својство на инспектор.

Член 6

Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува министерот за труд и социјална политика.

Министерот за труд и социјална политика во случај на став 1 од овој член издава нова легитимација.

Член 7

Легитимацијата се заменува со нова, кога поради оштетување или дотрасност ќе стане неупотреблива и кога носителот на легитимацијата ќе ги промени личните податоци.

Член 8

Легитимациите кои се враќаат или заменуваат се понинтисат.

Член 9

Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Упатството за образецот на легитимацијата на инспекторот на трудот („Службен весник на СРМ“ бр. 10/86).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-3417/98
14 септември 1998 година
Скопје

Министер,
Насер Зибери, с.р.

ПРИЛОГ 1

Пот на в
на повезот

Прв внатрешен дел на повезот

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Г Р Б

МИНИСТЕРСТВО ЗА
ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Втор внатрешен дел на повезот

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

фотографија

(име и презиме)

(работно место)

(своерачен потпис)

М.П.

(овластено лице)

ИНСПЕКТОРСКА
ЛЕГИТИМАЦИЈА

Трет внатрешен дел на повезот

ОВЛАСТУВАЊЕ

Во вршењето на работите на инспекцискиот надзор, инспекторот на труд е овластен, во сепое време на денот и нокта, да влезе кај работодавецот, без оглед на работното време на работодавецот.

Веднаш по влегувањето, инспекторот на труд е должен, за своето присуство да го известат работодавниот орган, односно законскиот застапник или друг овластен работник на работодавецот, доколку истите се присутни во просторите на работодавецот. Одсуството на тоа лице не може да биде пречка за вршење на инспекциски надзор.

Работодавецот е должен, на инспекторот на труд да му овозможи непречено вршење на надзорот и на негово барање да му даде односно да му достави на определено место и во определено време, списи, акти, информации и други податоци, потребни за вршење на инспекцискиот надзор.

Во вршење на инспекцискиот надзор, инспекторот на труд има право да влегува и ги прегледува сите работни простории и работни места и да направи увид во сите делови на техничко-технолошкиот процес на трудот, на средствата за работа, на заштитните средства и опрема, условите за работа, на деловните книги, исправите, договорите и другите документи и акти на работодавецот.

Во постапката на инспекцискиот надзор, инспекторот на труд има право да прибира потребни податоци и информации, да земе изјава од работници, да издава усмени и писмени наредби и по потреба да побара вистенција од надлежен државен орган.

1285.

Врз основа на член 17 став 6 од Законот за вршење на занаетчиска дејност („Службен весник на РМ“ бр. 37/98), министерот за стопанство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТА- РОТ НА ЗАНАЕТЧИИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на регистарот на занаетчиите.

Формата и содржината на регистарот од став 1 на овој член е дадена на образец кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Регистарот на занаетчиите ги содржи следните рубрики:

1. реден број,
2. име, татково име и презиме на занаетчијата,
3. единствен матичен број,
4. живеалиште на занаетчијата,
5. стручна подготовка,
6. број и дата на решението за извршеното впишување во регистарот,
7. фирма на занаетчијата и скратен назив,
8. седиште на занаетчијата,
9. шифра на дејноста и опис,
10. вид занаетчиска дејност (занаетчиско производство, занаетчиски услуги, уметничко занаетчиство или домашно ракотворење),
11. б - - - - - б - - - - - ,
12. податоци за лицето кое времено ја води дејноста,
13. престанок на дејноста, по кој основ, број и дата на решението,
14. времен престанок на дејноста, по кој основ, број и дата на решението,
15. дата на продолжување со дејноста,
16. забелешка и
17. потпис на лицето што извршило впишување.

Член 3

Во регистарот се внесуваат податоците од членот 2 на овој правилник, како и сите промени што ќе настанат по извршеното впишување.

Член 4

Регистарот се води во форма на тврда вкоричена книга, чии страни се обележани со редни броеви, прошиена и потпечатена.

Член 5

На една страна од регистарот може да се впишуваат податоци само за еден занаетчија.

Член 6

По пополнувањето на страната во регистарот се отвора нова страна на која се означува страната од регистарот од која е извршен преносот на поранешната страна, како и бројот на новата страна на регистарот.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-7787

1 октомври 1998 година
СкопјеМинистер,
Борис Рикаловски, с.р.**РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИИ**

1	Реден број	Лични податоци за занаетчијата
2	Име, татково име и презиме	
3	Единствен матичен број	
4	Живеалиште	
5	Стручна подготовка	
6	Број и дата на решението за извршеното впишување во регистарот	
7	Фирма на занаетчијата и скратен назив	
8	Седиште на занаетчијата	
9	Шифра на дејноста и опис	
10	Вид занаетчиска дејност	
11	Број на вработени	
12	Податоци за лицето кое времено ја води дејноста	
13	Престанок на дејноста, по кој основ, број и дата на решението	
14	Времен престанок на дејноста, по кој основ, број и дата на решението	
15	Дата на продолжување со дејноста	
16	Забелешка	
17	Потпис на лицето што извршило впишување во регистарот	

1286.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр.7/97 и бр.15/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 03.09.1998 година, Комисијата издава

РЕ Ш Е Н И Е ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На А.Д. „Охис – Преспапласт“ – Ресен се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – втора емисија на акции во вредност од 500.000 ДМ или во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на ден 23.09.1998 година во износ од 15.486.516,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-105/1 Претседател на Комисијата,
23 септември 1998 година д-р Владимир Кандикјан, с.р.
Скопје

1287.

Врз основа на член 80 од Законот за премоер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕ Ш Е Н И Е

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Росоман – Општина Росоман.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2898/1

29 септември 1998 година

Скопје

Директор,

дипл. геод. инж. Димитар Џонов, с.р.

1288.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на РМ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 15 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Не се поведува постапка за оценување на уставноста на Автентичното толкување на член 37 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, донесено од Собранието на Република Македонија на седницата од 17 септември 1997 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97).

2. Сојузот на пензионерите на Македонија - Републички одбор, Скопје, Никола Стојанов од Скопје и Светозар Георгиевски од Скопје, на Уставниот суд на Република Македонија му поднесоа иницијатива за оценување уставноста на Автентичното толкување означено во точката 1 од ова решение. Според наводите во иницијативите со Автентичното толкување на членот 37 од Законот на посреден начин биле вратени во правниот поредок член 6 од Законот за исплата на плати и пензии и член 27 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување кои со Одлука У. бр. 15/94 од 7 декември 1994 година и со Одлука У. бр. 128/95 од 5 јуни 1995 година Уставниот суд ги укина односно поништи, така што и понатаму пензиската основица била намалена за 8% за период од 4 години и им било дадено повратно дејство на законите, што не било во согласност со Уставот на Република Македонија.

3. Судот на седницата утврди дека според Автентичното толкување на член 37 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, при толкувањето на овој член влијание има и членот 6 од Законот за исплата на платите и пензиите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/93), кој бил во важност при утврдувањето на правото на исплата на пензиите за месец декември 1993 година и процентот на усогласување на пензиите во 1994 година.

Исто така, според Автентичното толкување во член 6 од Законот било утврдено дека пензиите за месец декември 1993 година се исплатувале во висина 92% од правото на исплата утврдено за тој месец, а исплатата на пензиите за месец јануари 1994 година и натаму се усогласува со стапката на пораст на трошоците на живот во тековниот месец во однос на претходниот месец.

Правото од став 1 на овој член се утврдува во висина на исплатената пензија за месец ноември 1993 година и усогласена со порастот на платите за месец ноември во однос на месец октомври 1993 година. Доколку пензијата на одделен пензионер е повисока од две просечни пензии, усогласувањето на таквите пензии во тековниот месец ќе се врши со 70% од правото утврдено во ставот 2 на овој член.

Заради примената на ставовите 1, 2, 3 и 4 од овој член пензиите остварени од 1 јануари претходно се пресметуваат на месечно ниво според достигнатото ниво на усогласеноста на пензиите во месец декември претходната година во однос на целата година.

Од наведените законски одредби произлегува дека усогласувањето на пензиите има за цел да го следи движењето на платите остварени во Републиката под услови и рокови предвидени во овие закони, што значело дека, пензиите се усогласуваат врз основа на остварената пензија во тој период додека важел прописот со кој е извршено ограничувањето на усогласувањето, а не според правото на зголемување на пензијата кое не било остварено заради Законот кој го ограничил нивото на усогласувањето.

Оттука членот 37 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување треба да се толкува така што во случај на ограничување на платите, порастот на пензиите ќе биде лимитиран со порастот на платите.

Судот, исто така утврди дека со Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 15/94 од 7 декември 1994 година („Службен весник на РМ“ бр. 69/94 од 30 декември 1994 година) е укинат член 6 од Законот за исплата на платите и пензиите во Република Македонија.

3. Согласно член 8 од Уставот на Република Македонија, една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија е владеењето на правото.

Според член 34 од Уставот граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени со закон и колективен договор.

Во членот 51 од Уставот е предвидено дека во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

Во претходната постапка и на седницата Судот утврди дека според член 37 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96 и 32/97), усогласувањето на старосната пензија се врши од 1 јануари и од 1 јули во тековната година според движењето на просечната плата на вработените во нестопанството во Републиката и тоа:

– од 1 јануари според движењето на просечната плата на вработените во нестопанството во Републиката остварена за декември претходната година во однос на просечната плата во нестопанството остварена во јуни истата година и

– од 1 јули според движењето на просечната плата на вработените во нестопанството на Републиката остварена за јуни тековната година во однос на просечната плата во нестопанството, остварена во декември претходната година.

Усогласувањето од став 1 на овој член се врши почнувајќи од исплатата на пензиите за јануари, односно јули тековната година.

Усогласувањето на старосната пензија се врши и во роковите пократки од времето предвидено во став 1 на овој член доколку растот, односно падот на платите биде поголем од 5% за еден или повеќе месеци во однос на месецот за кој е извршено последното усогласување.

Усогласената пензија од став 3 на овој член припаѓа од првиот ден во месецот за кој е утврден порастот на платите во јануари таа година во однос на целата претходна година, земајќи го предвид и влијанието на усогласувањето на пензиите предизвикани со друг закон.

Тргувајќи од содржината на оспореното Автентично толкување според мислењето на Судот тоа не создава нови односи во врска со усогласувањето на пензиите, односно не излегува од рамките за правото на усогласување на пензиите утврдено со член 37 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување. Ова од

причини што Автентичното толкување само го појаснува значењето на дел од одредбата на овој член „влијанието на усогласувањето на пензиите предизвикани со друг закон“ односно влијанието на членот 6 од Законот за исплата на плати и пензии за време на важењето, до неговото отстранување од правниот поредок на Републиката, како правна ситуација настаната додека бил во сила, а не дека со Автентичното толкување се враќа во правниот поредок укинатиот член 6 од означениот закон. Според тоа, оспореното Автентично толкување не го доведува во прашање уставниот принцип за владеење на правото, уставниот принцип за правото на социјално осигурување и социјалната сигурност на граѓаните и за согласноста на законите и другите прописи со Уставот и законите.

Исто така, според мислењето на Судот, од истите причини, со Автентичното толкување не им е дадено повратно дејство на законите, односно на Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Законот за исплата на плати и пензии, поради што не може да се постави прашањето за неговата уставност и од овој аспект.

Во поглед на прашањето за примената на Автентичното толкување и последиците од примената на толкувањето, Судот смета дека не се во надлежност на Уставниот суд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

4. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови, во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Пролевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 210/97
15 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

1289.

Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/93) и врз основа на член 29 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ – пречистен текст бр. 29/96 и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата LXVII седница, одржана на 01.10.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАЈМАЛНИОТ, ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА РАБОТА СО СТРАНСТВО МОРААТ, ОДНОСНО МОЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА СМЕТКИТЕ ВО СТРАНСТВО ОД 01.10.1998 ДО 31.12.1998 ГОДИНА

1. На банките кои добиле овластување за работа со странство до влегување во сила на оваа одлука, им се утврдува износот од USD 55.040.000 како најмал износ на девизи кој мораат да го држат на сметките во странство и USD 88.064.000 како најголем износ кој можат да го држат на сметките во странство од 01.10.1998 до 31.12.1998 година.

Посединечните износи за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за работа со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство гувернерот на Народна банка на Република Македонија ќе ги утврдува со одлука за секоја банка поодделно.

Одлуките на гувернерот од претходниот став се обврзувачки во смисла на член 53 став 2 од Законот за девизно работење.

2. Банката што ќе добие овластување за вршење платен промет и кредитни односи со странство, по влегувањето во сила на оваа одлука мора да држи 25% од капиталот потребен за добивање овластување за вршење платен промет и кредитни односи со странство, како најмал износ на девизи на сметките во странство.

Износот од став 1 од оваа точка банката е должна да го достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на добивање на овластувањето за вршење платен промет со странство и кредитни односи со странство.

Поимот износ на девизи кој овластените банки за работа со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство согласно оваа одлука, претставува износот на девизни средства во позиција пресметан според Одлуката за начинот и условите на купо-продажба на девизи меѓу правните лица во Република Македонија.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за работа со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство од 01.07.1998 до 30.09.1998 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/98).

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.10.1998 година.

О. бр. 02-15/LXVII-1/98
1 октомври 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Триески, с.р.

1290.

Врз основа на член 45 од Законот за банки и штедилници („Службен весник на Република Македонија“, бр. 29/96-пречистен текст и бр. 37/98), член 68 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/93, 40/96) и член 63 став 1 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/96-пречистен текст и бр. 37/98), а во врска со Заклучокот на Владата на Република Македонија донесен на седницата одржана на 21.09.1998 година, Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXVII седница, одржана на 01.10.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО

1. Дел од девизните резерви со кои ракува Народна банка на Република Македонија, а најмногу до износот од 10 милиони САД-долари, депонирани на сметките кај странски банки може да се користат како депозит за обезбедување на кредити кои Република Македонија ќе ги користи за купување, изградба, односно реновирање на објекти за потребите на амбасадите на Република Македонија во странство.

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/LXVII-2/98
1 октомври 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Триески, с.р.

1291.

Врз основа на член 18 и член 63 точка 15 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 29/96 – пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXVII седница, одржана на 01.10.1998 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА
НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ
НА БАНКИТЕ ВО IV-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ
ОД 1998 ГОДИНА**

1. Денарските пласмани на банките одобрени на стопанските субјекти во општествена, приватна и мешовита сопственост и на граѓаните на крајот од IV-то тримесечје од 1998 година, можат да бидат повисоки во однос на состојбата на тие пласмани на 31.08.1998 година за 11,1%.

Притоа, банките можат да ги зголемат денарските пласмани од став 1 на оваа точка до 4,8% на 31 октомври 1998 година, до 6,6% на 30 ноември 1998 година и до 11,1% на 31 декември 1998 година, кумулативно во однос на состојбата на тие пласмани на 31.08.1998 година.

По исклучок од став 1 на оваа точка, како пласмани кои не се под ограничување се подразбираат долгорочните денарски кредити одобрени врз основа на наменските денарски депозити на државата, како и долгорочни денарски кредити од Националната Агенција за развој на мали и средни претпријатија (НЕПА).

2. Банките можат меѓусебно да го разменуваат неискористениот дел од порастот на денарските пласмани до висината на дозволеният пораст, во согласност со точка 1 од оваа одлука:

Условите за меѓусебната размена, банките ги договараат со склучување на договор.

За износот на размнетиот лимит (право на пораст на денарските пласмани), банките се должни да ја известат Народна банка на Република Македонија во рок од два дена од склучување на договорот со доставување на фотокопија од истиот.

3. Доколку одредени банки покажуваат значителен износ на неискористено право на пораст на денарските пласмани и истото не го размениле со други банки кои целосно го искористиле правото на пораст на денарските пласмани, Народна банка на Република Македонија ќе го распредели неискористениот дел од правото на пораст на денарските пласмани на други банки кои го искористиле утврденото право.

4. Под денарски пласмани, во смисла на оваа одлука, се подразбираат денарските пласмани утврдени во точка I од Одлуката за методологијата за утврдување на вкупните денарски побарувања на банки и штедилници чиј што пораст се ограничува („Службен весник на РМ“ бр. 7/97).

5. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите на оваа одлука, банките ќе и доставуваат на Народна банка на Република Македонија декадни и месечни извештаи за остварената состојба на денарските пласмани. Декадните извештаи се доставуваат во Народна банка на Република Македонија два дена по истекот на декадата. Месечните извештаи се доставуваат врз основа на книговодствената состојба на тие пласмани на крајот на месецот еден ден по рокот предвиден за доставување на КН-БИФО (извештај за книговодствената состојба на сметките на банките).

6. Извештаите од точка 5 на оваа одлука банките ги доставуваат според Упатство што го пропишува гувернерот на Народна банка на Република Македонија.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.10.1998 година.

О.бр. 02-15/LXVII-3/98
1 октомври 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Триески, с.р.

1292.

Врз основа на член 18 и член 63 точка 15 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 29/96 – пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXVII седница, одржана на 01.10.1998 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА
НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ
НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ ВО IV-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ
ОД 1998 ГОДИНА**

1. Денарските пласмани на штедилниците одобрени на стопанските субјекти во општествена, приватна и мешовита сопственост и на граѓаните на крајот од IV-то тримесечје од 1998 година, можат да бидат повисоки во однос на состојбата на тие пласмани на 31.08.1998 година за 11,1%.

Притоа, штедилниците можат да ги зголемат денарските пласмани од став 1 на оваа точка до 4,8% на 31 октомври 1998 година, до 6,6% на 30 ноември 1998 година и до 11,1% на 31 декември 1998 година, кумулативно во однос на состојбата на тие пласмани на 31.08.1998 година.

2. Штедилниците можат меѓусебно да го разменуваат неискористениот дел од порастот на денарските пласмани до висината на дозволеният пораст, во согласност со точка 1 од оваа одлука.

Условите за меѓусебната размена, штедилниците ги договараат со склучување на договор.

За износот на размнетиот лимит (право на пораст на денарските пласмани), штедилниците се должни да ја известат Народна банка на Република Македонија во рок од два дена од склучување на договорот со доставување на фотокопија од истиот.

3. Доколку одредени штедилници покажуваат значителен износ на неискористено право на пораст на денарските пласмани и истото не го размениле со други штедилници кои целосно го искористиле правото на пораст на денарските пласмани, Народна банка на Република Македонија ќе го распредели неискористениот дел од правото на пораст на денарските пласмани на други штедилници кои го искористиле утврденото право.

4. Под денарски пласмани, во смисла на оваа одлука, се подразбираат денарските пласмани утврдени во точка II од Одлуката за методологијата за утврдување на вкупните денарски побарувања на банки и штедилници чиј што пораст се ограничува („Службен весник на РМ“ бр. 7/97).

5. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите на оваа одлука, штедилниците ќе и доставуваат на Народна банка на Република Македонија декадни и месечни извештаи за остварената состојба на денарските пласмани. Декадните извештаи се доставуваат во Народна банка на Република Македонија два дена по истекот на декадата. Месечните извештаи се доставуваат врз основа на книговодствената состојба на тие пласмани на крајот на месецот еден ден по рокот предвиден за доставување на КН-БИФО (извештај за книговодствената состојба на сметките на банките).

6. Извештаите од точка 4 на оваа одлука штедилниците ги доставуваат според Упатство што го пропишува гувернерот на Народна банка на Република Македонија.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.10.1998 година.

О.бр. 02-15/LXVII-4/98
1 октомври 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Триески, с.р.

1293.

Врз основа на член 16 и член 65 став 1 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/96 – пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXVII седница, одржана на 01.10.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ШТЕДНИ ВЛОГОВИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВ- ВИТЕ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се утврдуваат висината, условите и начинот на кој Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка), му одобрува кредит на Фондот за осигурување на штедни влогови (во натамошниот текст: Фондот), во случај на недостиг на средства за исплата на осигурените штедни влогови.

2. Кредитот од точка 1 на оваа одлука Народна банка го одобрува во случај кога средствата на Фондот не се доволни за исплата на осигурените штедни влогови заради настанување на ризичен настан.

3. Кредитот се одобрува согласно расположивите средства на резерви и Финансискиот план на Народна банка.

4. Фондот е должен средствата на користениот кредит да ги врати на Народна банка од првиот прилив на средства, по било кој основ, а најдоцна во рок од една година.

5. Каматната стапка на кредитот од точка 1 на оваа одлука ќе биде во висина на есконтната стапка на Народна банка.

6. Користењето на кредитот Народна банка ќе го одобри врз основа на поднесено барање од Фондот откако претходно ќе утврди дека Фондот нема доволно средства за исплата на осигурените штедни влогови согласно член 106 став 1 и 5 од Законот за банки и штедилници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/96 и 37/98).

7. За користењето на кредитот Фондот и Народна банка склучуваат договор.

8. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/LXVII-5/98
1 октомври 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Триески, с.р.

1294.

Врз основа на член 63 став 1 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/96-пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXVII седница, одржана на 01.10.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

1. Во точка А под 8. од Одлуката за документацијата и постапката за издавање на согласности според одредбите на Законот за банки и штедилници („Службен весник на РМ“ бр. 26/96) се вршат следните измени и дополнувања:

а) Во алинеја 2
– по зборовите „резултат на“ се додаваат зборовите „една, или“;
– зборовите „сопственикот кај повеќе“ се заменуваат со зборот „сопственоста“;
– во алинеја 2 по бројот „3%“ се додава бројот „до 5%“;

б) Во алинеја 3 точката се брише и се додаваат зборовите „до 3%“;

в) По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„Уписот на промената во акционерската книга на банката, односно во регистарската влошка на надлежниот суд се врши само откако ќе се обезбеди една од согласностите од став 2 на оваа точка“;

г) Став 3 станува став 4.

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/LXVII-6/98
1 октомври 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Триески, с.р.

1295.

Врз основа на член 29 и 131 г) од Законот за изменување и дополнување на Законот за банки и штедилници („Службен весник на РМ“ бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXVII седница, одржана на 01.10.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДИНАМИКАТА НА УСОГЛАСУВАЊЕТО НА ВИСИНАТА НА ОСНОВАЧКИОТ КАПИТАЛ НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ СО ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

1. Штедилниците во Република Македонија се должни износот на својот капитал во паричен облик да го усогласат со член 29 од Законот за изменување и дополнување на Законот за банки и штедилници во следната динамика:

– најмалку до износ од 340 илјади ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.2002 година;
– најмалку до износ од 380 илјади ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.2003 година;
– најмалку до износ од 420 илјади ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.2004 година;
– најмалку до износ од 460 илјади ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.2005 година;
– најмалку до износ од 500 илјади ДЕМ во денарска противвредност до 30.04.2006 година.

2. Денарската противвредност од точка 1 на оваа одлука се пресметува според курсната листа на Народна банка на Република Македонија на денот на обврската за усогласување на висината на капиталот.

3. Усогласеноста на капиталот на штедилниците согласно одредбите од точка 1 на оваа одлука ќе ја контролира Народна банка на Република Македонија.

4. Против штедилниците кои нема да ја усогласат висината на основачкиот капитал во паричен облик според точка 1 од оваа одлука, Народна банка на Република Македонија ќе преземе мерки согласно со одредбите од Законот за Народна банка на Република Македонија и Законот за банки и штедилници.

5. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/LXVII-7/98
1 октомври 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с. р.

1296.

Врз основа на член 63 став 1 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/96-пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXVII седница, одржана на 01.10.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ СУПЕРВИЗОРСКА КОНТРОЛА НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ НЕПРАВИЛНОСТИ

1. Во точка 9 од Одлуката за начинот на вршење супервизорска контрола на банките и штедилниците и постапката за преземање мерки за отстранување на утврдените неправилности („Сл. весник на РМ“ бр. 26/96), се врши следната измена:

– зборот „пет“ се заменува со зборот „петнаесет“.

2. Оваа одлука влегува во сила оеум дена по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/LXVII-8/98
1 октомври 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води постапка по тужбата на тужителката Чолаковиќ Кимета од с. Батинци - Скопје, против тужениот Чолаковиќ Шахим од с. Батинци, на привремена работа во Германија со непозната адреса.

Се повикува Чолаковиќ Шахим да се јави во рок од 30 дена, од денот на објавувањето на овој оглас, во судот да ја достави својата адреса на живеење. Во спротивно, неговите интереси го постапката ќе ги застапува привремениот старател полномошник адвокат Наташа Огњановска од Скопје, која е одредена од страна на Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа на Општините на град Скопје, со решение бр. 3020-298 од 18.V.1998 година, се до неговото јавување.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, X.П.бр. 930/98.
(16157)

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА

Пред Основниот суд во Винаца се води спор за раскинување на договор за поклон по тужба на тужителката Ванѓа Ѓорѓиева од Винаца, против тужените

Бранка, Лилјана и Стефан Ѓорѓиева од Винаца, тужениот Стефан Ѓорѓиев од Винаца, а сега привремено во Ан-глија со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена во судот или постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок од судот ќе му постави привремен застапник и тоа Катерина Цонева, стручен соработник.

Од Основниот суд во Винаца, П.бр.151/98. (16591)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд е во тек постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Ислами родена Ислами Неврије од Гостивар, со постојано место на живеење на ул. „Балиндолска“ бр. 145, против тужениот Ислами Кадри Земри, со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Согласно чл. 78 ст.2 т. 4 од ЗПП, на тужениот Ислами Кадри Земри, му се одредува привремен застапник Душица Димитриеска, стручен соработник при овој суд, која ќе го застапува тужениот во постапката се додека тој или неговиот полномошник не се јават пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.591/98. (16787)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води парнична постапка за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Реџеми Аки од Куманово, против тужениот Поповиќ Димитар со непознато престојувалиште во СРЈ. Вредност на спорот 1.000 денари. На тужениот му се поставува привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката се додека не се јави тужениот или негов полномошник пред судот. Центарот за социјална работа го извести судот дека назначува старател за привремен застапник се поставува адвокатот Славе Илиевски од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово П.бр.686/98. (16165)

Пред Основниот суд во Куманово поведена е постапка за долг по тужбата на тужителот Љатифи Алија од Куманово, против тужениот Трајковски Драгутин од Куманово, ул. „11 Октомври“ 13 влез 1 стан бр. 4, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на Огласот во „Службен весник на РМ“ пред Основниот суд во Куманово или да постави свој полномошник кој ќе го застапува во спорот по овој предмет.

Во спротивно, по истекот на овој рок во смисла на чл. 78 од ЗПП, на тужениот Трајковски Драгутин за привремен застапник ќе му биде поставен Новица Дамњановски, адвокат од Куманово, кој ќе го застапува тужениот до правосилното окончување на овој спор или се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават во судот односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, VII П.бр. 1713/97.
(16166)

Пред Основниот суд во Куманово поведена е постапка за долг по тужбата на тужителот Индовски

Момчило од Куманово, против тужениот Трајковски Драгутин од Куманово, ул. "11 Октомври" 13 влез 1 стан бр. 4, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на Огласот во "Службен весник на РМ" пред Основниот суд во Куманово или да постави свој полномошник кој ќе го застапува во спорот по овој предмет.

Во спротивно, по истекот на овој рок во смисла на чл. 78 од ЗПП, на тужениот Трајковски Драгутин за привремен застапник ќе му биде поставен Новица Дамњановски, адвокат од Куманово, кој ќе го застапува тужениот Драгутин до правосилното окончување на овој спор или се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават во судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, VII П.бр. 1695/97.

(16167)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово во тек е граѓанска парница за долг по тужба на тужителот Мирослав Петревски од Тетово, против тужениот Петар Чедомир Пауновски од Тетово, ул. "Гоце Делчев" бр. 214 сега со непозната адреса во САД. Вредност на спорот 300.000,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" пред Основниот суд во Тетово, или, пак постави свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси до правосилно окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, II.бр.949/98. (16784)

Пред овој суд се води постапка за утврдување на сопственост по основ на градба по тужбата на тужителот Берники Иман од Тетово против тужениот Мемеди Ремзи од с. Пршовце, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Мемеди Ремзи да се јави во рок од 30 дена пред овој суд или во истиот рок овласти свој полномошник во земјата, доколку не го строи тоа овој суд ќе му постави привремен застапник кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на спорот, преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, II.бр. 926/98. (16785)

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за повраќај на заем по тужбата на тужителот Бафтијари Шемседин од Тетово, ул. "Горче Петров" бр. 15, против тужениот Јусуфи Иса Таџедин од с. М. Речица, сега моментално во Загреб РХ, со непозната адреса. Вредност на спорот 1.860.000,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот пред судот, да ја достави неговата адреса или одреди свој полномошник кој ќе го застапува во постапката по овој предмет.

Во спротивно, по истекот на рокот судот преку ЦСР - Тетово, ќе бара поставување на привремен старател за него кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката по предметот до правосилно окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, II.бр.791/98. (16786)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Министерството за надворешни работи на Република Македонија постапувајќи, по барањето на основачот Копешим Трединг АГ од Швајцарија, Претставништво Скопје, застапувано од полномошник Зорица Димитрова, адвокат од Скопје, за евидентирање на промената на седиштето на претставништвото во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија, врз основа на член 202 став 1 и член 209 став 1 од Законот за општата управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" број 47/86), применет како републички пропис согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија ("Службен весник на РМ" број 52/91) член 37 и 92 став 1 од Законот за надворешно-трговско работење ("Службен весник на Република Македонија" број 31 од 20 мај 1993 година), го донесе следното решение:

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија, под рег.број 449, број на регистарска влошка 3-0067 / SCF промена на седиштето на Копешим трединг АГ, Претставништво Скопје, така што наместо на бул. "ЈНА" бр.28/А како што е наведено во решението број 08/02-258/1 од 22.04.1989 година донесено од Сојузниот сек-ретаријат за економски односи со странство, се евидентира седиштето на ул. "Рузвелтова" број 63-а, во Скопје.

Од Министерството за надворешни работи.

(16392)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр. 1507/98, на регистарска влошка бр. 1-15602, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за услуги и трговија „ДИСМАЈ“ увоз-извоз п.о. ул. Горче Петров бр. 5 Охрид.

Дејности: 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.89, 15.98, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 92.34, 93.01, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.28, 52.29, 52.30, 52.31, 52.32, 52.33, 52.34, 52.35, 52.36, 52.37, 52.38, 52.39, 52.40, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.51, 52.52, 52.53, 52.54, 52.55, 52.56, 52.57, 52.58, 52.59, 52.60, 52.61, 52.62, 52.63, 52.64, 52.65, 52.66, 52.67, 52.68, 52.69, 52.70, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 52.75, 52.76, 52.77, 52.78, 52.79, 52.80, 52.81, 52.82, 52.83, 52.84, 52.85, 52.86, 52.87, 52.88, 52.89, 52.90, 52.91, 52.92, 52.93, 52.94, 52.95, 52.96, 52.97, 52.98, 52.99, 53.00, 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.06, 53.07, 53.08, 53.09, 53.10, 53.11, 53.12, 53.13, 53.14, 53.15, 53.16, 53.17, 53.18, 53.19, 53.20, 53.21, 53.22, 53.23, 53.24, 53.25, 53.26, 53.27, 53.28, 53.29, 53.30, 53.31, 53.32, 53.33, 53.34, 53.35, 53.36, 53.37, 53.38, 53.39, 53.40, 53.41, 53.42, 53.43, 53.44, 53.45, 53.46, 53.47, 53.48, 53.49, 53.50, 53.51, 53.52, 53.53, 53.54, 53.55, 53.56, 53.57, 53.58, 53.59, 53.60, 53.61, 53.62, 53.63, 53.64, 53.65, 53.66, 53.67, 53.68, 53.69, 53.70, 53.71, 53.72, 53.73, 53.74, 53.75, 53.76, 53.77, 53.78, 53.79, 53.80, 53.81, 53.82, 53.83, 53.84, 53.85, 53.86, 53.87, 53.88, 53.89, 53.90, 53.91, 53.92, 53.93, 53.94, 53.95, 53.96, 53.97, 53.98, 53.99, 54.00, 54.01, 54.02, 54.03, 54.04, 54.05, 54.06, 54.07, 54.08, 54.09, 54.10, 54.11, 54.12, 54.13, 54.14, 54.15, 54.16, 54.17, 54.18, 54.19, 54.20, 54.21, 54.22, 54.23, 54.24, 54.25, 54.26, 54.27, 54.28, 54.29, 54.30, 54.31, 54.32, 54.33, 54.34, 54.35, 54.36, 54.37, 54.38, 54.39, 54.40, 54.41, 54.42, 54.43, 54.44, 54.45, 54.46, 54.47, 54.48, 54.49, 54.50, 54.51, 54.52, 54.53, 54.54, 54.55, 54.56, 54.57, 54.58, 54.59, 54.60, 54.61, 54.62, 54.63, 54.64, 54.65, 54.66, 54.67, 54.68, 54.69, 54.70, 54.71, 54.72, 54.73, 54.74, 54.75, 54.76, 54.77, 54.78, 54.79, 54.80, 54.81, 54.82, 54.83, 54.84, 54.85, 54.86, 54.87, 54.88, 54.89, 54.90, 54.91, 54.92, 54.93, 54.94, 54.95, 54.96, 54.97, 54.98, 54.99, 55.00 откуп на земјоделски производи, откуп на шумски плодови и откуп на добиток и живина.

Од Основниот суд во Битола, Срег.бр. 1507/98.

(15743)

Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр. 1494/98, на регистарска влошка бр. 1-12618, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Приватно претпријатие за производство, трговија и услуги „ГАРД“ увоз-извоз по ул. Богомилска бр. 29 Охрид.

Дејности: 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40. ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 20.4, 20.51, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 60.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.28, 52.29, 52.30, 52.31, 52.32, 52.33, 52.34, 52.35, 52.36, 52.37, 52.38, 52.39, 52.40, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.51, 52.52, 52.53, 52.54, 52.55, 52.56, 52.57, 52.58, 52.59, 52.60, 52.61, 52.62, 52.63, 52.64, 52.65, 52.66, 52.67, 52.68, 52.69, 52.70, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 52.75, 52.76, 52.77, 52.78, 52.79, 52.80, 52.81, 52.82, 52.83, 52.84, 52.85, 52.86, 52.87, 52.88, 52.89, 52.90, 52.91, 52.92, 52.93, 52.94, 52.95, 52.96, 52.97, 52.98, 52.99, 53.00, 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.06, 53.07, 53.08, 53.09, 53.10, 53.11, 53.12, 53.13, 53.14, 53.15, 53.16, 53.17, 53.18, 53.19, 53.20, 53.21, 53.22, 53.23, 53.24, 53.25, 53.26, 53.27, 53.28, 53.29, 53.30, 53.31, 53.32, 53.33, 53.34, 53.35, 53.36, 53.37, 53.38, 53.39, 53.40, 53.41, 53.42, 53.43, 53.44, 53.45, 53.46, 53.47, 53.48, 53.49, 53.50, 53.51, 53.52, 53.53, 53.54, 53.55, 53.56, 53.57, 53.58, 53.59, 53.60, 53.61, 53.62, 53.63, 53.64, 53.65, 53.66, 53.67, 53.68, 53.69, 53.70, 53.71, 53.72, 53.73, 53.74, 53.75, 53.76, 53.77, 53.78, 53.79, 53.80, 53.81, 53.82, 53.83, 53.84, 53.85, 53.86, 53.87, 53.88, 53.89, 53.90, 53.91, 53.92, 53.93, 53.94, 53.95, 53.96, 53.97, 53.98, 53.99, 54.00, 54.01, 54.02, 54.03, 54.04, 54.05, 54.06, 54.07, 54.08, 54.09, 54.10, 54.11, 54.12, 54.13, 54.14, 54.15, 54.16, 54.17, 54.18, 54.19, 54.20, 54.21, 54.22, 54.23, 54.24, 54.25, 54.26, 54.27, 54.28, 54.29, 54.30, 54.31, 54.32, 54.33, 54.34, 54.35, 54.36, 54.37, 54.38, 54.39, 54.40, 54.41, 54.42, 54.43, 54.44, 54.45, 54.46, 54.47, 54.48, 54.49, 54.50, 54.51, 54.52, 54.53, 54.54, 54.55, 54.56, 54.57, 54.58, 54.59, 54.60, 54.61, 54.62, 54.63, 54.64, 54.65, 54.66, 54.67, 54.68, 54.69, 54.70, 54.71, 54.72, 54.73, 54.74, 54.75, 54.76, 54.77, 54.78, 54.79, 54.80, 54.81, 54.82, 54.83, 54.84, 54.85, 54.86, 54.87, 54.88, 54.89, 54.90, 54.91, 54.92, 54.93, 54.94, 54.95, 54.96, 54.97, 54.98, 54.99, 55.00.

Од Основниот суд во Битола, Срег.бр. 1494/98

(15744)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 776/98, на регистарска влошка бр. 001693, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец за производство Љубе Трајан Лозановски ИНГКОМ НЕ-МЕТАЛИ ул. Битолска бб Демир Хисар.

Основач: Љубе Лозановски, ул. „Видоје Смилевски“ -Бато бр. 65/2/20 Скопје.

Седиште: Демир Хисар ул. „Битолска“ бб.

Дејности: 26.81/2, 24.51.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, додека во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот лично.

Лице овластено за застапување е Љубе Лозановски овластен потписник со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 776/98.

(15746)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 752/98, на регистарска влошка бр. 001669, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за поставување на подни и сидни облоги Александар Огњен Смилков А.Г.Х, т.п. с. Сопотница.

Основач: Александар Огњен Смилков од Скопје.

Дејности: 45.43.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а одговара со целиот свој имот.

Управител на трговецот поединец е лицето Александар Смилков од Скопје.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 752/98.

(15747)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 500/98, на регистарска влошка бр. 001427, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, промет и услуги Василески Томислав, ЕМКА ТРЕЈД, д.о.о.е.л. увоз-извоз ул. „Орде Тодороски-Шемко“ 31 Прилеп.

Основач: Василески Томислав од Прилеп.

Дејности: 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 24.41, 24.42, 24.63, 25.21, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.42, 45.43, 45.45, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 52.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26, 1.27, 52.41, 52.42, 52.3, 52.44, 52.44/3, 52.50, 52.62, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, комисиони работи во областа на прометот, продажба на стоки во консигнациони складови, реекспорт.

Управител на друштвото е Василески Томислав.

Друштвото се основа на неопределено време.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 500/98.

(15748)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 768/98, на регистарска влошка бр. 001685, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за превоз, транспорт и промет Роберт Божиноски РОКИ-ТРАНС увоз-извоз доел с. Големо Коњари Прилеп.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.20, 01.30, 15.11, 15.12, 15.33, 15.86, 20.30, 20.51, 25.11, 34.30, 50.10, 50.20, 50.30, 51.21, 51.33, 51.32, 51.39, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.27, 52.42, 52.44, 28.63, 28.75, 28.11, 52.74, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12, 51.70.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка- полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за превземените обврски одговара со сите свои средства со кои располага, полни одговорности.

Управител на доел е Роберт Божиноски.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 768/98.

(15749)

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 1466/98, на регистарска влошка бр. 1-10031, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и овластено лице на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало, откуп, деловни услуги и увоз-извоз „Ориѓански“ с. Доленци Сопотница.

Овластено лице за застапување е Клара Ориѓанска – директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности со ЕМБГ 2112968418009 УВР Демир Хисар.

Овластувањето на застапување му престанува и се брине од судскиот регистар како досегашен директор Ориѓански Бене.

Пристапува: Ориѓанска Клара од с. Доленци со ЕМБГ 2112968418009 Демир Хисар.

Истапува: Лилјана Ориѓанска од с. Доленци, отстапувајќи го основачкиот влог на новиот основач.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1466/98.

(15702)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 749/98, на регистарска влошка бр. 001666, го запиша во судскиот регистар претворување на ПП во Д.О.О.Е.Л. на Друштвото за производство, трговија и услуги Цане Цурналовски ЦУРНАЛ увоз-извоз, Битола, ул. „Стив Наумов“ бр. 125 Битола.

Дејности: 02.01, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/2, 20.30, 20.51, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.33, 51.34, 51.36, 51.41, 51.42/1, 51.51, 51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 60.30, 74.20/3.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е ЦАНЕ ЦУРНАЛОВСКИ, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 749/98.

(15703)

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 1565/98, на регистарска влошка бр. 1-3968, го запиша во судскиот регистар истапувањето на оснивач на Приватното претпријатие за транспорт, шпедиција и трговија на големо и мало „МАНДИ ТРАНС“ извоз-увоз Битола п.о. ул. „Штипска“ бр. 47 Битола.

Од претпријатието истапува лицето Селман Мерсини.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1565/98.

(15704)

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 1567/98, на регистарска влошка бр. 1-2701, го запиша во судскиот регистар истапувањето на оснивач на Приватното претпријатие за превоз, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз туризам и претставништво „СКУБЕРНИ ТРАНС“ Битола п.о. ул. „Игњат Атанасовски“ бр. 21/5.

Од претпријатието истапува Претпријатие „Е-УРОПА – ЕКСПРЕС“ ДОО Битола.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1567/98.

(15705)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 877/98, на регистарска влошка бр. 001795, го запиша во судскиот регистар Производното, трговско и услужно друштво Стефче, ТЕФИК увоз-извоз, Битола ДООЕЛ Битола, ул. „Даме Груев“ бр. 42.

Дејности: 01.21, 01.23, 15.11, 15.85, 15.81/1, 20.40, 24.16, 25.13, 25.22, 25.24, 28.30, 29.23, 31.62, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.32, 51.33, 51.43, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.72, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 92.34, 92.71, 93.05.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник е Стевче Филиповски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 877/98.

(15706)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 550/98, на регистарска влошка бр. 03001282?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното трговско друштво за производство, трговија и угостителство, „БИГ“ Јован Ѓоргиев и др. јтд ул. „Кочо Рацин“ бр. 4, Кочани.

Основачи: Јован Ѓоргиев, Анка Ѓоргиева двајцата од Кочани.

Дејности: 01.30, 02.01, 15.31, 15.32, 15.41, 15.51, 15.81, 51.85, 51.86, 15.89, 15.98, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.53, 51.54, 51.64, 52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 51.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.61, 52.62, 52.63, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт и малограничен транспорт со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица јтд истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 550/98. (906)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 551/98, на регистарска влошка бр. 03001283?-1-12-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за градежништво и трговија „ГРАДБА“ увоз-извоз, јтд, ул. „Александар Македонски“ – 21, Радовиш.

Дејности: 26.40, 26.52, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.32, 45.4, 45.41, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 74.20/2, 74.20/3, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка во правниот промет со трети лица, а одговараат со дружниците солидарно со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Здравко Јовановски од Радовиш.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 551/98. (907)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 552/98, на регистарска влошка бр. 03001284?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за транспорт и трговија „АГРО-ЗЕМИ“ дооел увоз-извоз, ул. „Маршал Тито“ бр. 15, Струмица.

Основач на друштвото е Благој Славе Донев од село Владеви, општина Василево.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 15.81, 15.86, 15.98, 21.21, 21.22, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка без ограничување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Благој Донев, управител на друштвото со неограничени овластувања во надворешно трговскиот промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 552/98. (908)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 556/98, на регистарска влошка бр. 03001288?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Ферчо Благој Николовски т.п. с. Косевица, М. Каменица.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува со неограничени овластувања. За обврските во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Основач на трговецот поединец е Ферчо Благој Николовски.

Овластен потписник е Ферчо Благој Николовски.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 556/98. (909)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 558/98, на регистарска влошка бр. 03001291?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар организирањето во АД според ЗТПОК на Друштвото за производство и промет со текстилни производи, „ПАРТИЗАНКА“ ад – бул. „Македонија“ бб., Делчево.

Организирање на Претпријатије за производство и промет со текстил и текстилни производи „ПАРТИЗАНКА“, ц.о. бул. „Македонија“ бб. Делчево, во Друштво за производство, според ЗТПОК, и усогласување со Законот за трговските друштва со Статут бр. 0101-64 од 06.07. 1998 год. и именува органи на управување. Основачи се: Акционери според акционерска книга во списоците на судот „АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ: Запишани акции со право на попуст; Агенција за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на Република Македонија и Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија.

Дејности: 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.15, 51.16, 51.18, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63,

52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3м, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 70.20, 71.10, 71.21, 71.32, 73.10, 73.10/2, 73.20, 74.14, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешно трговскиот промет, респект, продажба на стоки од консигнациони складови, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Р. Албанија, Р. Бугарија, Р. Грција и СР Југославија.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Се брише Ванчо Цонев, директор без ограничувања.

Се запишува Ванчо Цонев, извршен директор – генерален директор, без ограничувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 558/98. (910)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 564/98, на регистарска влошка бр. 030012972-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Друштво за проектирање и инженеринг „МИКРО ИНЖИНЕРИНГ“ увоз-извоз дооел с. Добрејци, бр. 136, Струмица.

Дејности: 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 55.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.53, 51.54, 51.62, 51.61, 51.4, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.46, 52.48, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Грција и Бугарија, посредување, застапување, продажба на стоки од консигнациони складови.

Во правниот промет друштвото истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските настанати спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Илчо Манчев со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 564/98. (915)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 565/98, на регистарска влошка бр. 030012982-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Ѓорѓи Киро Атанасов тп ул. „Солунска“ бр. 2/8, Струмица.

Основач: Ѓорѓи Атанасов од Струмица.

Дејности: 60.22, такси превоз.

Вид и обем на одговорност: за обврските сторени во правниот промет одговара со целиот имот спрема трети лица.

Овластен потписник Ѓорѓи Атанасов од Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 565/98. (916)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 566/98, на регистарска влошка бр. 030012992-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Јавното трговско друштво за трговија и угостителство Ружица Марјанчо Стојанов и др. јтд с. Плешенци, Пробитиш.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 56.40, надворешна трговија со прехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица одговара лично и неограничено солидарно со целиот свој имот.

Управител и застапник во надворешно трговскиот промет е Марјанчо Стојанов со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 566/98. (917)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 568/98, на регистарска влошка бр. 030013012-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за проектирање и инженеринг „АРХИТЕКТОНИКА“ експорт-импорт доо, ул. „Ген. Михаило Апостолски“ бр. 9, Штип.

Дејности: 70. 70.1, 70.11, 70.12, 70.2, 70.20, 70.3, 70.31, 70.32, 74.2, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/3, 74.3, 74.30, 74.40, 45. 45.1, 45.11, 45.12, 45.2, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.5, 45.50, 26.6, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.7, 26.70, 26.8, 26.81, 26.81, 26.82/1, 26.82/1, 28.1, 28.11, 28.12, 28.5, 28.51, 28.52, 21.2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.1, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.2, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.3, 22.31, 22.32, 22.33, 36.1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 37.2, 37.20, 50.1, 50.10, 50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.4, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 72.1, 72.10, 72.2, 72.10, 72.20, 72.3, 72.30, 72.4, 72.40, 72.6, 72.60, 73.1, 73.10, 73.10/1, 73.10/2, 73.20, 73.20/3, 73.3, 73.30, 74.1, 74.13, 74.14, 74.15, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.22, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.7, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.3, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.5, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 52.7, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет, друштвото ќе го застапува Методи Гранков, управител без ограничувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 568/98. (918)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 553/98, на регистарска влошка бр. 030012852-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за транспорт и трговија, „ЗЕМИ-МАК“ дооел увоз-извоз ул. „Ристо Гурчиев“ бр. 14/7, Струмица.

Основач на друштвото е Васе Славе Митев од с. Василево.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 15.81, 15.86, 15.98, 21.21, 21.22, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, респект, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во своје име и за своја сметка, без ограничувања, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Васе Митев – управител на друштвото со неограничени овластувања во надворешно трговскиот промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 553/98. (911)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 560/98, на регистарска влошка бр. 030012937-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Јавно трговско друштво за трговија и услуги АД „ЛИБИ-ТУМ“ Винка Ангеловиќ и др. јтд ул. „Јордан Стојанов“ бр. 17, Пробиштип.

Дејности: 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 52.12, 52.22, 66.12/3, 66.01/1, 74.12, 74.81.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица одговара лично и неограничено солидарно со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Винка Ангеловиќ со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 560/98. (912)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 561/98, на регистарска влошка бр. 030012947-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија, производство и услуги „МАКРАНТ-СТ“ Слободанка и др. доо ул. „Стојан Милевски“ бр. 16, Штип.

Содружници на ТД се: Трајчо Георгиев, Слободанка Георгиева, двајцата од Штип.

Содружниците вложуваат во друштвото Трајчо Георгиев, 118.500,00 ден, основни средства и Слободанка Георгиева, 197.100,00 ден. основни средства.

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.28, 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги во меѓународниот транспорт на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот – неограничено.

Трајче Гергиев, управител без ограничување и застапник во надворешно-трговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 561/98. (913)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 562/98, на регистарска влошка бр. 030012957-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговско поединец Јован Веле Стефановски тп ул. „Добре Радованов“ бр. 28, Штип.

Основач: Јован Стефановски.

Дејности: 555.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Јован Стефановски овластен потписник.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 562/98. (914)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 435/98, на регистарска влошка бр. 1-5353-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за транспорт и трговија „ЈАНИ-ТРАНСПОРТ“ увоз-извоз п.о. ул. „Маршал Тито“ бр. 10/6-7, Берово.

Промена на основачите: пристапува основачот Претпријатие за транспорт и трговија „ДУЛИЈАН“, увоз-извоз п.о. со седиште на ул. „Гура Ѓаковиќ“ бр. 6, Берово, со основен влог во основни средства изразени во пари во вкупна вредност од 546.227 денари. За обврските не одговара.

Основната главнина на претпријатието се утврдува на вкупно 546.497,00 денари.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 435/98. (941)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 438/98, на регистарска влошка бр. 1-385-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Центар за социјални работи, ул. „Пиринска“ б.б. Радовиш.

Лице овластено за застапување Зујца Камчева, со неограничени овластувања, се брише Добрица Ангелова.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 438/98. (942)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 449/98, на регистарска влошка бр. 1-13824-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач, седиште и овластено лице на Производното трговско претпријатие „ВИНЕКС“ увоз-извоз п.о. ул. „Тошо Арсов“ бр. 36, Штип.

Досегашното седиште на Производното трговско претпријатие „ВИНЕКС“ увоз-извоз п.о. ул. „Ванчо Икономов“ бр. 4, Штип, се брише.

Новото седиште гласи: ул. „Тошо Арсов“ бр. 36, Штип.

Кон претпријатието пристапи Лазар Читкушев со влог од 50,00 денари а истапи основачот Соња Митровски.

Се брише Соња Митровски, а се запишува Љубе Здравков, директор без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 449/98. (943)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 448/98, на регистарска влошка бр. 1-8932-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Здравствената организација – специјалистичка ординација за општа медицина „ПРИМ. Д-Р АНДОН КОЧЕВ“ п.о. ул. „Јавор“ бб, Радовиш.

Се запишува лице овластено за застапување Зојка Стевчева со неограничени овластувања, а се брише Андон Кочев.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 448/98. (944)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 447/98, на регистарска влошка бр. 1-5165-0, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на основач на Претпријатието за транспорт и трговија на мало увоз-извоз „ХОГДЕН-ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ со п.о. ул. „АСНОМ“ бр. 26, Штип.

Се врши пристапување на основач во Претпријатието за транспорт и трговија на мало увоз-извоз „ХОГДОН-ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ со п.о. ул. „АСНОМ“ бр. 26, Штип.

Во својство на основач пристапува Транспортното приватно претпријатие „АДРИЈА КОМЕРЦ“ ул. „Енгелсова“ бр. 1/14, Штип.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 447/98. (945)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 454/98, на регистарска влошка бр. 1-13288-0, го запиша во судскиот регистар промена на основач во Претпријатието за трговија и услуги на големо и мало во приватна сопственост „ТОМИКУ“ п.о. увоз-извоз, ул. „Миро Барага“ бр. 27, Пробиштип.

Како основач пристапува Соња Кузева, од Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 454/98. (946)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 452/98, на регистарска влошка бр. 1-1092-0, го запиша во судскиот регистар истапување на основачи од Претпријатието во приватна сопственост за сообраќај и трговија „СЛАВТРАНС“ со п.о. ул. „Вачо Прке“ бр. 30/2, Штип.

Се врши истапување на основачи. Од својство на основачи истапуваат Гоце Арсова и Фатал Абдулва-рос.

Своите основачки влогови ги пренесуваат на основачот Славко Арсов.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 452/98. (947)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 451/98, на регистарска влошка бр. 1-982-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице за застапување во Металски завод „ТИТО“ д.о.о. „МЕТАЛНА“ ул. „Гоце Делчев“ бр. 42, Штип.

Се брише: Зоран Коларов директор без ограничување.

Се запишува Борис Доневски дип. маш. инж. в.д. директор без ограничување на овластувањето во надворешно трговскиот промет и застапувањето.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 451/98. (948)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 457/98, на регистарска влошка бр. 1-13522-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Претпријатието за производство, угостителство и трговија на големо и мало „МОЛИКА“ п.о. увоз-извоз, Струмица.

Се брише Димче Андонов, директор и застапник во надворешно трговскиот промет со неограничено овластување.

Се запишува Љубица Алексова, директор и застапник во надворешно трговскиот промет со неограничено овластување.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 457/98. (949)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 573/98, на регистарска влошка бр. 030013067-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Друштво за трговија, услуги и производство, „МЕРЛИН“ увоз-извоз дооел ул. „Херој Карпош“ бр. 21, Струмица.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/1, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.69, 52.71, 52.72, 52.71/2, 52.72/1, 52.73, 52.74, 60.23, 60.24, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-

прехранбени производи, меѓународна шпедиција, респект, консигнациона продажба на стока од увоз, малограничен промет со Грција и Бугарија, меѓународен транспорт на стоки и патници во меѓународен сообраќај, вршење работи во посредување во надворешно трговскиот промет.

Во правниот промет друштвото истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските настанати спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Дарко Кочев.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 573/98. (924)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 569/98, на регистарска влошка бр. 030013027-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство на хартиена и пластична амбалажа „ГАЛА ИМПЕКС“ – Раде Арсовски д.о.о.е.л. „Братство Единство“ бр. 48/19, Струмица.

Друштво за производство на хартиена и пластична амбалажа, трговија и услуги „ГАЛА ИМПЕКС“ – Раде Арсовски д.о.о.е.л. увоз-извоз ул. „Гоце Делчев“ бр. 66, Струмица.

Усогласувањето со ЗТД основа главнина на друштвото 10.020 ДЕМ во денари 310.142 денари.

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25, 23.25, 24, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.23, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42, 51.43, 51.52, 51.61, 51.70, 52.11, 42.21, 52.25, 52.33, 52.41, 52.44, 52.44/1, 55.48, 52.50, малограничен промет со Р Бугарија и Р Грција, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет друштвото истапува во своје име и за своја сметка, а одговара за обврските со сите свои средства.

Раде Арсовски, без ограничувања како управител.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 569/98. (925)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 570/98, на регистарска влошка бр. 030013037-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги „ИСТАТО ПРОМЕТ 98“ – Звонко Истатов д.о.о.е.л. увоз-извоз ул. „Маршал Тито“ бр. 191, Струмица.

Основач е Истатов Воислав Звонко.

Дејности: 15.89, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/3, 50.5, 51.11, 51.12, 51.13, 50.16, 51.18, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.34, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.41, 51.51, 51.54, 51.4, 51.61, малограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт, консигнација, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет друштвото истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Истатов Звонко, управител без ограничувања.

Основна главнина на друштвото изнесува 10.300 ДЕМ во денарска противвредност од 318.906 денари.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 570/98. (926)

Основниот суд во Штип, со решението П. Трег. бр. 37/98, на регистарска влошка бр. 1-465-000-03, го запиша во трговскиот регистар дополнувањето на дејност на Јавното трговско друштво за рибарство „ТИМ-ПРОМЕТ“, Тимов Тимчо и др., јтд. ул. „Ленинова“ бр. 89, Струмица.

Дејности: превоз на стоки во меѓународниот сообраќај, услуги во меѓународниот сообраќај, меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд во Штип, П. Трег. бр. 37/98. (928)

Основниот суд во Штип, со решението П. Трег. бр. 46/98, на регистарска влошка бр. 03006307-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето од трговскиот регистар на Трговецот поединец Николче Иван Бошков, ТП ул. „Сутјеска“ бр. 51, Штип.

Трговецот поединец Николче Иван Бошков ТП Штип, ул. „Сутјеска“ бр. 51, се брише од трговскиот регистар.

Од Основниот суд во Штип, П. Трег. бр. 46/98.

(929)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 521/98, на регистарска влошка бр. 030012537-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Друштво за производство, трговија и услуги „РИВА“ увоз-извоз, доосл. с. Костурино, бр. 68.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 26.51, 26.52, 26.61, 26.64, 28.72, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 51.13, 51.15, 51.22, 52.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.41, 51.43, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.45, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Бугарија и Грција, рескспорт, посредување, застапување, продажба на стоки од консигнациони-складови, превоз на стоки во меѓународниот сообраќај, агенциски услуги во транспорт.

За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител и застапник на друштвото во надворешно трговскиот промет е Ристо Василев.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 521/98. (889)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 525/98, на регистарска влошка бр. 030012577-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Елизабета Бранко Велкова тп с. Петришино, Пробиштип.

Основач: Елизабета Велкова.

Дејности: 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47.

Одговорност во свое име и за своја сметка, лично со целиот свој имот.

Овластен потписник е Елизабета Велкова.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 525/98. (890)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2999/98, на регистарска влошка бр. 1-64522-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма и основач на Претпријатие за промет и услуги ДРВОЕКСПОРТ МОБИТАЛ Ј и Д доо Скопје, ул. „13 Ноември“ 2/8, Скопје.

Новиот назив на фирмата е Друштво со ограничена одговорност „ЈУГОДРВО“ Скопје ул. „Ацо Караманов“ бр. 17 Скопје, Претпријатие за промет и услуги.

Кон претпријатието пристапува Васковски Љупчо, а истапува Мекоци Ренато.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2999/98. (15180)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2838/98, на регистарска влошка бр. 020036037-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на трговец поединец на Таксист ДВА БРАТА ТП

Јанкуловски Трендафил Лазо ул. „Кочо Рацин“ бр. 26 с. Брвеница.

Дејност: 60.22 такси превоз.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица е Јанкуловски Лазо – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2838/98. (15181)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2946/98, на регистарска влошка бр. 020038717-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштвото со ограничена одговорност на Трговско радиодифузно друштво ТВ ВТВ Тони ДОО Валандро ул. „Бојмија“ бр. 10.

Дејности: 92.20, 74.40.

Во првниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Тони Донев, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2946/98. (15182)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 482/98, на регистарска влошка бр. 1-8844-0, го запиша во судскиот регистар дополнувањето на дејност и промена на овластено лице на Приватно претпријатие за производство, услуга и трговија на големо и мало „ЗРНО“ п.о. Штип.

Дополнување на дејност со: 17.40, 17.53, 17.54, 17.56/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24,

Се запишува Анастасија Гуфтеска, лице овластено за застапување со неограничени овластувања.

Се брише Васил Зрнцев, лице овластено за застапување со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 482/98. (979)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1833/98, на регистарска влошка бр. 020029377-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ Друштво за игри на среќа Промет – ТУ-ТУН“ ДООЕЛ, Скопје, бул. „Кочо Рацин“ бр. 97.

Основач: Промет и услуги „ТУТУН“ АД Скопје.

Влог – 5.050.000 ДМ.

Дејности: 92.71, 92.72, 52.25, 52.26, 52.33, 52.47, 51.34, 51.35, 51.39, 51.45, 51.47, 65.12/3 и 92.34; и надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничено овластување и целосна одговорност.

Управител – Цветан Панделески.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1833/98. (16830)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 236/98 од 18.IX.1998 година над ПП „Тим-93 - Ресен, ул. „29-ти Ноември“ бр. 82, дејност производство, трговија, угостителство и услуги со жиро-сметка 40310-601-45538 што се води при ЗПП Експозитура - Ресен, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(15698)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 1366/97 од 21.IX.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот ПТ “Д-Д-Комерц” Ц.О. - Скопје, ул. “Пролет” бр. 10-2/10 жиро сметка 40100-601-147963.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16160)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 918/96 од 22.IX.1998 година, стечајната постапка отворена со решението Ст.бр. 918/96 од 12.I.1998 година над АД Фабрика за пиво и безалкохолни пијалоци - Битола привремено се запира и претпријатието да продолжи со работа.

Се формира одбор на доверители во состав од Република Македонија, АД за осигурување и реосигурување “Македонија” - Филијала - Битола и АД Кредитна банка - Битола.

Од Основниот суд во Битола. (16168)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 241/97 од 25.IX.1998 година стечајната постапка над стечајниот должник “Јавор” Стоковна кука “Корзо” ДОО - Битола, ул. “Маршал Тито” бб, привремено ја запре и претпријатието продолжи со работа. Со истото решение судот формира одбор на доверители во состав од АДОР - Македонија - Битола, АД “ТАМ” ДОО во стечај - Битола, АИК “Лозар” - Битола, ЈИК Банка - Битола, Симончевски Јован од Битола - претставник на порано вработените кај должникот и Лазаревски Љупчо, претставник на порано вработените кај стечајниот должник Стоковна кука “Јавор” - Битола. Одборот на доверители именува управен одбор кој именува лица за организирање и застапување на претпријатието. Управниот одбор најдоцна во рок од 60 дена донесува програма за финансиска и сопственичка трансформација и мерките за долгорочна консолидација на претпријатието. Со донесување на решението му престанува функцијата на стечајниот управител, а со примопредавањето со соодветниот орган на претпријатието истиот се разрешува од функција.

Од Основниот суд во Битола. (16169)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.235/98 над ПП “Кибари” од Битола ул.“15-ти Мај” бр. 7, со дејност трговија на мало со текстил и жиро-сметка 40300-601-15944 при ЗПП - Филијала - Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (16170)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.265/98 над ПП “Хрис-Хрис” од Битола ул.“Годор Паница” бр. 28-1/8, со дејност трговија на мало со текстил и жиро-сметка 40300-601-77542 при ЗПП - Филијала - Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (16171)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 670/94 од 28.IX.1998 година го одобри прифатеното присилно порамнување бр. 03-24/1 од 14.IX.1998 година

предложено од стечајниот управник на должникот АД “Пелагонија-Комерц” од Битола, ул.“Железничка” бб, со жиро-сметка 40300-690-2372 при ЗПП - Филијала Битола, со неговите доверители.

Со прифатеното присилно порамнување постигната е спогодба помеѓу должникот и неговите доверители, исплатата на побарувањата на доверителите да се изврши во висина од 100% од нивните утврдени побарувања за време од 30 дена по правосилноста на ова решение.

Одобрено е присилно одобрување има правно дејство и спрема доверителите чии побарувања се оспорени, ако дополнително бидат утврдени.

Стечајната постапка над АД “Пелагонија - Комерц” од Битола се запира и претпријатието продолжува да работи.

Со запирањето на стечајната постапка престануваат правните последици од отворањето на стечајната постапка.

Одлуките за престанок на работниот однос на работниците остануваат во сила.

Со донесувањето на решението му престанува функцијата на стечајниот управител Спире Стојчевски, а со примопредавањето извршено со соодветниот орган на претпријатието истиот го разрешува од функција.

Од Основниот суд во Битола. (16240)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 690/96 од 20.I.1997 година над ПП “Тањел” - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи; со решението Ст.бр. 369/97 од 18.III.1998 година над ПП “ЕН - ПИ Компани”, ул.“Карацова” бр. 51 - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи и со решението Ст.бр. 386/97 од 15.XII.1997 година над ПП “Чкрап-Комерц” с. Сапотница отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (16255)

Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица објавува дека со решението на истиот суд под Ст.бр. 519/98 од 18.IX.1998 година е донесено решение за отворање на стечајна постапка над стечајниот должник ДОО “Лозаровинарство” Радовиш.

Стечајниот должник е со седиште во Радовиш на ул.“Индустриска” бб со број на жиро-сметка 41310-601-27146 со обавување на дејност под шифра 020-110 земјоделско производство и преработка.

За стечаен судија и член на совет се определува Викторија Кировска, судија при Основниот суд во Струмица.

За стечаен управник е одреден Драган Шеќерџиев од Струмица на ул.“Јанко Цветинов” бр. 46.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања према стечајниот должник ДОО “Лозаровинарство” - Радовиш и тоа во рок од 20 дена од како ќе биде огласено отворањето на стечајната постапка - денот на објавувањето према “Службен весник на РМ” - Скопје и тоа до стечајниот управник на овој стечаен должник.

Се закажува испитно рочиште за утврдувањето на пријавените за побарување на доверителите према стечајниот должник за ден 10.XI.1998 година, во 11,00 часот, судница бр. 1 при Основниот суд во Струмица.

Се повикуваат должниците на стечајниот должник да ги намират долговите према истиот, без одлагање.

Овој оглас е истакнат на огласната табла при Основниот суд во Струмица на 18.IX.1998 година.

Од Основниот суд во Струмица. (16256)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 817/96 од 21.IX.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот МП "Јукан Еурокомерц" ДОО, Скопје, ул."М.Тито" бр. 16, жиро-сметка 40100-601-247504.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16444)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 234/98 над Приватното претпријатие "Гоце Промет" од Битола, ул."Борис Кидрик" бр. 1/16 со дејност на трговија на мало со текстилни стоки и жиро сметка 40300-601-38066 при ЗПП - Филијала - Битола се отвора стечајна постапка но не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (16456)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 50/95 од 30.IX.1998 година, имотот на должникот ТАД "Преспанско Езеро" Ресен што влегува во стечајната маса се отстапува на единствениот доверител АД "Агроплод" - Ресен, што преставува намирување на утврденото побарување 74,84%.

Стечајната постапка се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (16592)

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Ст.бр.234/96 од 09.III.1998 година е отворена стечајна постапка над МК "Протекс" Пробиштип.

За стечаен судија е одреден Николчо Лазаров, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Панче Панов, дипломиран економист од Пробиштип.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.X.1998 година, во 10 часот, во сала број 3 во Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (16593)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решението на Окружниот стопански суд во Скопје XX Ст.бр.375/96 од 15.V.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Сама комерц" од Пирава.

Со решение на овој суд Ст.бр. 56/96 за стечаен судија е определен Горги Чурлинов, судија при овој суд.

За стечаен управник е определен Чурлинов Слободан од Валандово.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 07.XII.1998 година, во 8,30 часот, во соба број 29 во овој суд.

Од Основниот суд во Гевгелија. (16527)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решението Ст.бр.327/96 од 13.III.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Валекс" од с. Балинци.

За стечаен судија е одреден Чурлинов Горги, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Атанас Лазаров од Валандово, телефон 381-435.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 07.XII.1998 година, во 9 часот, во соба број 29 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16524)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решението Ст.бр.120/96 од 13.III.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Ариети" од Валандово.

За стечаен судија е одреден Дилберов Драги, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Атанас Лазаров од Валандово, телефон 381-435.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 07.XII.1998 година, во 9,15 часот, во соба број 29 во овој суд.

Од Основниот суд во Гевгелија. (16522)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решение на Окружниот стопански суд во Скопје, XX Ст.бр.276/95 од 17.IV.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ "Јоке комерц" од Валандово.

Со решение на овој суд Ст.бр.93/96 за стечаен судија е определен Драги Дилберов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тихомир Шунтев од Валандово.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 7.XII.1998 година, во 9,30 часот, соба број 29 во овој суд.

Од Основниот суд во Гевгелија. (16521)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решението Ст.бр.189/96 од 28.I.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ “Импер Импекс” од Јосифово.

За стечаен судија е одреден Чурлинов Горги, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Слободан Чурлинов од Валандово, телефон 0902/382-406.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 07.XII.1998 година, во 8,45 часот, соба број 29 во овој суд.

Од Основниот суд во Гевгелија. (16518)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на Окружниот стопански суд во Скопје, XX Ст.бр.277/95 од 17.IV.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ “Марјан комерц” од Валандово.

Со решение на овој суд Ст.бр. 94/963а стечаен судија е определен судијата Дилберов Драги, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тихомир Шунтов од Вакадово.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 07.XII.1998 година, во 9,45 часот, соба број 29 во овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (16516)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 1223/97 од 29.IX.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие “Авторско патентно биро” - Скопје, бул. “Партизански одреди” бр.109 и жиро сметка 40120-603-13682.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16503)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решенијата подлу наведени заклучена е стечајната постапка спрема следните стечајни должници и тоа со решението Ст.бр. 390/97 од 8.VII.1998 година, спрема ПТП “Енсар компани” од Тетово; со решението Ст.бр. 464/97 од 8.VII.1998 година, спрема ПТУ “Мартин” од Тетово; со решението Ст.бр. 87/96 од 17.IX.1998 година, спрема ПОС “Илинден” од Тетово; со решението Ст.бр. 64/96 од 16.IX.1998 година, спрема ПП “Екстра комерц” од Тетово и со решението Ст.бр.206/96 од 15.IX.1998 година, спрема ПП “Сириус” од Тетово.

По правосилноста на решенијата стечајните должници да се бришат од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (16788)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр. 110/96 година од 25.IX.1998 година ја одобри програмата за финансиска и сопственичката трансформација на претпријатието ПТП “Таска” од Кавадарци, донесена од страна на управниот одбор на претпријатието до 68.80%, гласови на доверителите кои гласаа за усвојување на програмата, со која побарувањата на сите доверители се трансформираат во трајни влогови.

Мерките во програмата за финансиска и сопственичка трансформација имаат правно дејство спрема сите доверители, согласно чл. 82 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Од Основниот суд во Кавадарци. (16789)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение на стечајниот совет Ст.бр. 196/98 од 29.IX.1998 година се определени мерки за обезбедување над должникот АД “Центар за автоматска обработка на податоци” - Кавадарци, и е именуван привремен стечаен управник и тоа лицето Веселин Томиќ од Кавадарци, бул. “Кочо Рацин” бр. 3/2, дипл.металург.

Со определените мерки на обезбедување привремениот стечаен управник е должен да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието се до донесување на Одлука за стечајна постапка, да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката, како и да ги спроведува сите потребни дејствија, во врска со заштитата и одржувањето на имотот на должникот, и во целост ќе ја преземе услугата на законскиот застапник на претпријатието и неговите органи во управувањето.

Определените мерки на судот ќе ги прибележи реги-старскиот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (16790)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решението Ст.бр.191/98 од 22.IX.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП “Орка комерц” од с. Тимјаник.

За стечаен судија е определен судијата Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Глигор Гогов од Кавадарци, ул. “Горги Соколов” бр. 56.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.XI.1998 година, во 9 часот, соба број 27 во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (16791)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 254/98 од 18.IX.1998 година над Приватното претпријатие за трговија на големо и мало “Липекс-Комерц” увоз-извоз од Демир Хисар, ул. “1-ви Мај” бр. 8, со дејност трговија на големо и мало во малопродажба и

увоз и извоз и со жиро сметка 40301-601-45816 при ЗПП-Филијала Битола, ДЕ Демир Хисар отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (16792)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 19/98 од 18.IX.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија "Кобра-Г" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул."Чаирчанка" бр., 16-а локал бр. 057, со жиро сметка 40100-601-271232.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према Претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16363)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 49/98 од 29.IX.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за застапување, услуги и трговија на големо и мало "Симпекс" д.о.о. од Скопје увоз-извоз, ул."Беровска" бр., 2-2/15 со жиро сметка 40100-601-158579.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према Претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16364)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 21/98 од 23.IX.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот "Инвлат-Комерц" Претпријатието за производство, услуги и внатрешен промет на големо и мало д.о.о. од Скопје, ул."Александар Македонски" бр., 13 со жиро сметка 40120-601-62532.

За ликвидационен управник се определува Мирко Колевски од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 73/2/1 и телефон 431-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према Претпријатието во ликвидација, во рок од

30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16477)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 170/96 од 22.X.1996 година заклучена е ликвидациона постапка над должникот Претпријатието "ДА - ДА" - Скопје, ул."Финска" бр. 62-б и жиро сметка 40100-601-281802.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16478)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 30/98 од 24.IX.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатието за промет на стоки на големо и мало и надворешна трговија "Тамил-Комерц" ц.о. од Скопје, бул."Партизански одреди" бр., 27а/22 со жиро сметка 40100-601-26539.

За ликвидатор се определува лицето Георгиевски Зоран од Скопје, ул. "Пресека" бр. 39.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према Претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16508)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 140/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ППТ "Космополит" од Скопје, ул."Кочо Рацин" бр. 19/12 со жиро сметка 40100-601-285698.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул."Ордан Чопела" бр.116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 29.X.1998 година во 11, 00 соба број 46 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16567)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП.бр.2235 м.в. Село, класа 3, со површина од 134 метри квадратни, нива построена на КП.бр.744, место викано Шума, класа 5, со површина од 800 метри квадратни, ливада построена на КП.бр.625/2 место викано Трски, класа 2, со површина од 415 метри квадратни, лозје построено на КП.бр.312 место викано Лозје, класа 4, во површина од 772 метри

квадратни, ов.градин построена на КП.бр.2246 ,место викано Село, култура 4, со површина од 251 метри квадратни и нива построена на КП.бр. 2950 место викано Врба класа 4, со површина од 736 метри квадратни, сите заведени во ПЛ бр. 285 за КО Цапари, сопственост на Вутичовски Косте, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно,го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Ангеловска Виолета, ул.”Јосиф Јосифовски” бб, Битола. (16595)

Се продава земјоделско земјиште нива:

1. Нива построена на КП број 845 план 5 скица 8 место викано Бранкова Чука класа 5, со површина од 3388 метри квадратни во КО Сопот сопственост на Ѓорѓи Ѓорѓиев од Скопје, за цена од 37.946,00 денари.

2. Нива построена на КП број 845 план 5 скица 8, место викано Бранкова Чука класа 4 со површина од 6588 метри квадратни во КО Сопот сопственост на Ѓорѓи Ѓорѓиев од Скопје за цена од 73.786,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно,го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Љубомир Доневиќ, ул.”Пионерска” бр. 15, Свети Николе. (16782)

Се продава земјоделско земјиште - нива класа втора построена врз КП 185 на место викано “Дабница” и тоа 8/36 идеален дел од парцелата чија површина изнесува 6500 метри квадратни, во КО Канино, сопственост на Нешковски Велјан од Битола, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно,го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до сопственикот Велјан Нешковски, ул.”Васа Пелагик” бр. 23, Битола, или до нотар Веселинка Дербанова-Крстевска, ул. “Грозд” бр. 1-5, Битола. (16783)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП бр. 1761/1, план 8, скица 22, место викано Коловоз, класа 8, со површина 5 825 метри квадратни, во КО Доброшане, сопственост на Георгиевски Мирко, за цена од 100.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија” писмено да се изјаснат за при-

фаќањето на понудата. Во спротивно,го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Јорданка Митевска, плоштад “Маршал Тито” бр. 35-1/2 во Куманово. (16795)

Се продава:

1) земјоделско земјиште-нива построена на КП бр. 1075, план 12, скица 8, место викано Горни Тополи, класа 3, со површина од 1850 метри квадратни, во КО Кадино, сопственост на Ѓорѓиевска Наталија од Скопје, за цена од 166.000,00 денари и

2) 4/6 од земјоделско земјиште-нива, построена на КП бр. 1076, план 12, скица 8, место викано Горни Топлиј, класа 4, со површина од 10020 метри квадратни, во КО Кадино, сопственост на Ѓорѓиевска Наталија од Скопје, за цена од 180.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно,го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Верица Симоновска Синаинова, ул.”Џон Кенеди” бб во Скопје. (16779)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Печати под назив: “Претпријатие за завршни работи во градежништвото и трговија “По - лет” д.о.о. експорт - импорт, Скопје” (16510)

Печати штембил под назив: “Претпријатие за производство и трговија “Мак - Љубин” експорт - импорт ц. о. с.Љубин-Скопје”. (16899)

Тркалезен печат и штембил под назив: “Земјоделска задруга “Караџица” ц. о. с.Патишка река- Скопје”

Тркалезен печат и штембил под назив: “Друштво со ограничена одговорност дрвна индустрија и промет “Фагус - продукт - бт” експорт - импорт с. Ново село, Струмица”. (16573)

Тркалезен печат и штембил под назив: “Претпријатие за градежништво трговија услуги и промет “Европродукт - нискоградба ” Д.О.О. експорт - импорт Скопје”. (16902)

Правоаголен печат под назив: “Бутик “Бонд” Јован Илиевски, ул. Градски ѕид 4/4 Скопје”. (16778)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Избирачка легитимација бр. 03633772-01-01 на име Адилоска Шефија, со матичен бр. 1105941438008 и број на избирачко место 0785 во општина Кичево.

Избирачка легитимација бр. 0363476А-01-01 на име Азисоска Бехије, со матичен бр. 1611963438012 и број на избирачко место 0785 во општина Кичево.

Избирачка легитимација бр. 03637042-01-01 на име Азисоска Букурије, со матичен бр. 2910967438026 и број на избирачко место 0785 во општина Кичево.

Избирачка легитимација бр. 03632415-01-01 на име Азисоска Зулфије, со матичен бр. 0309957438017 и број на избирачко место 0785 во општина Кичево.

Избирачка легитимација бр. 03418723-01-01 на име Бецети Бафтир, со матичен бр. 2003960433005 и број на избирачко место 0731 во општина Кичево.

Избирачка легитимација бр. 03415643-01-01 на име Беџети Назлије, со матичен бр. 0605941438023 и број на избирачко место 0731 во општина Кичево.

Избирачка легитимација бр. 03415660-01-01 на име Сулејман Атиџе, со матичен бр. 0605950445024 и број на избирачко место 0731 во општина Кичево.

Избирачка легитимација бр. 03526682-01-01 на име Буревска Васа, со матичен бр. 2002935438004 и број на избирачко место 0745 во општина Кичево.

Избирачка легитимација бр. 15774746-01-01 на име Котески Живко, со матичен бр. 0603951414014 и број на избирачко место 1634 во општина Ресен.

Избирачка легитимација бр. 07506198-01-01 на име Далиповски Нијаз, со матичен бр. 0312959414000 и број на избирачко место 1642 во општина Ресен.

Избирачка легитимација бр. 07465416-01-01 на име Наумовска Лепа, со матичен бр. 1809976419003 и број на избирачко место 1635 во општина Ресен.

Избирачка легитимација бр. 07462352-01-01 на име Абдуловски Нешат, со матичен бр. 2706933414008 и број на избирачко место 1632 во општина Ресен.

Избирачка легитимација бр. 07572859-01-01 на име Зекири Зекир, со матичен бр. 0305920414007 и број на избирачко место 1659 во општина Ресен.

Избирачка легитимација бр. 07572930-01-01 на име Гроздановска Милица, со матичен бр. 0307933419000 и број на избирачко место 1659 во општина Ресен.

Избирачка легитимација бр. 07581556-01-01 на име Нелковски Митко, со матичен бр. 2006958414000 и број на избирачко место 1660 во општина Ресен.

Избирачка легитимација бр. 10826543-01-01 на име Алилоска Фатима, со матичен бр. 0507939485004 и број на избирачко место 2228 во општина Велес.

Избирачка легитимација бр. 10830486-01-01 на име Алијоска Џемила, со матичен бр. 2611953485008 и број на избирачко место 2228 во општина Велес.

Избирачка легитимација бр. 10830290-01-01 на име Алилоска Мудеверка, со матичен бр. 2509975485002 и број на избирачко место 2228 во општина Велес.

Избирачка легитимација бр. 10830508-01-01 на име Билеска Атиџа, со матичен бр. 2701976485004 и број на избирачко место 2228 во општина Велес.

Избирачка легитимација бр. 10831016-01-01 на име Билеска Керима, со матичен бр. 2912952485004 и број на избирачко место 2228 во општина Велес.

Избирачка легитимација бр. 10543266-01-01 на име Ристов Ангел, со матичен бр. 1903980480007 и број на избирачко место 2162 во општина Велес.

Избирачка легитимација бр. 15728973-01-01 на име Папазова Емилија, со матичен бр. 2207980485006 и број на избирачко место 2182 во општина Велес.

Избирачка легитимација бр. 15732083-01-01 на име Кимовска Весна, со матичен бр. 2308980485031 и број на избирачко место 2181 во општина Велес.

Избирачка легитимација бр. 10439841-01-01 на име Мачков Александар, со матичен бр. 2108962480007 и број на избирачко место 2148 во општина Велес.

Избирачка легитимација бр. 05750741-01-01 на име Бандо Елена, со матичен бр. 0511948435009 и број на избирачко место 1249 во општина Охрид.

Избирачка легитимација бр. 06076076-01-01 на име Влавческа Оливера, со матичен бр. 2401965435001 и број на избирачко место 1290 во општина Охрид.

Избирачка легитимација бр. 06071503-01-01 на име Влавческа Мирјана, со матичен бр. 0504965435008 и број на избирачко место 1290 во општина Охрид.

Избирачка легитимација бр. 06071031-01-01 на име Ѓалеска Гордана, со матичен бр. 0303970499000 и број на избирачко место 1290 во општина Охрид.

Избирачка легитимација бр. 05754771-01-01 на име Благоја Димоски, со матичен бр. 2501949430037 и број на избирачко место 1249 во општина Охрид.

Избирачка легитимација бр. 11956882-01-01 на име Бојчев Драги, со матичен бр. 3007979450031 и број на избирачко место 2472 во општина Чучер - Сандево.

Избирачка легитимација бр. 11952887-01-01 на име Бојчовски Стојко, со матичен бр. 0205943450006 и број на избирачко место 2472 во општина Чучер - Сандево.

Избирачка легитимација бр. 09907149-01-01 на име Адили Фатиме, со матичен бр. 0608956475005 и број на избирачко место 2061 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09907289-01-01 на име Адили Фикрије, со матичен бр. 0705936475020 и број на избирачко место 2061 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09907491-01-01 на име Азаир Аземије, со матичен бр. 0712956475007 и број на избирачко место 2061 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09908684-01-01 на име Амзаи Мухаббер, со матичен бр. 1211976475067 и број на избирачко место 2061 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09909940-01-01 на име Бајрами Бајрам, со матичен бр. 1801970470073 и број на избирачко место 2061 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09907068-01-01 на име Вејсели Бујар, со матичен бр. 0601976470080 и број на избирачко место 2061 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09911251-01-01 на име Вејсели Јусуф, со матичен бр. 2405978470014 и број на избирачко место 2061 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09908340-01-01 на име Азизи Мухабије, со матичен бр. 1101963475025 и број на избирачко место 2061 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09910948-01-01 на име Бајрами Вазиме, со матичен бр. 2212964475053 и број на избирачко место 2061 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09856277-01-01 на име Абди Хасан, со матичен бр. 0111965310602 и број на избирачко место 2051 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09853430-01-01 на име Зекири Шадије, со матичен бр. 1311968478000 и број на избирачко место 2051 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09851291-01-01 на име Зекири Шеадије, со матичен бр. 0104922177694 и број на избирачко место 2051 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09852905-01-01 на име Демири Рабије, со матичен бр. 1009974475015 и број на избирачко место 2051 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09858130-01-01 на име Исмаили Атије, со матичен бр. 1004953475013 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09857206-01-01 на име Исмаили Ирмилек, со матичен бр. 0507930475022 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09861572-01-01 на име Исмаили Кумрије, со матичен бр. 2510961475002 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 0985849A-01-01 на име Исмаили Нура, со матичен бр. 1201926475028 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09859489-01-01 на име Исмаили Реџије, со матичен бр. 1511941475033 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09857168-01-01 на име Исмаили Садет, со матичен бр. 0504971475062 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09860428-01-01 на име Исмаили Фикнет, со матичен бр. 2003967475242 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09859284-01-01 на име Исмаили Фикнете, со матичен бр. 1505964475081 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09858776-01-01 на име Исмаили Хиријет, со матичен бр. 1306974475001 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09862145-01-01 на име Исмаилји Насфиде, со матичен бр. 2802979475043 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09862145-01-01 на име Селмани Макфирет, со матичен бр. 1012970475062 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09858580-01-01 на име Адиле Фатиме, со матичен бр. 1208946475045 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09859560-01-01 на име Хајрули Несфије, со матичен бр. 1511979475037 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09861289-01-01 на име Хајрули Руѓиле, со матичен бр. 2402970475042 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09856510-01-01 на име Хајрули Џемиљ, со матичен бр. 0210976470006 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09857591-01-01 на име Ислами Сабри, со матичен бр. 0708972470050 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09861629-01-01 на име Ислами Бесим, со матичен бр. 2511975470050 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09859543-01-01 на име Меди Мира, со матичен бр. 1511975475067 и број на избирачко место 2052 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09892834-01-01 на име Хавзи Емине, со матичен бр. 2007975475044 и број на избирачко место 2057 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09889825-01-01 на име Шабани Азиме, со матичен бр. 0705931475006 и број на избирачко место 2057 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09894080-01-01 на име Шабани Африм, со матичен бр. 2707976470021 и број на избирачко место 2057 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09890327-01-01 на име Шабани Бесир, со матичен бр. 1001970470069 и број на избирачко место 2057 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09870628-01-01 на име Дехари Фатмире, со матичен бр. 0412966475044 и број на избирачко место 2054 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09873481-01-01 на име Зекири Мухабије, со матичен бр. 2402953475012 и број на избирачко место 2054 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09872132-01-01 на име Зекири Назим, со матичен бр. 1411952350009 и број на избирачко место 2054 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09872795-01-01 на име Елези Асим, со матичен бр. 1902973470040 и број на избирачко место 2054 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09508180-01-01 на име Абдији Абди, со матичен бр. 0404935470017 и број на избирачко место 1999 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09510826-01-01 на име Џемаили Шерифе, со матичен бр. 1508973475093 и број на избирачко место 1999 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09695923-01-01 на име Руштити Фемије, со матичен бр. 0111964475047 и број на избирачко место 2028 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09696555-01-01 на име Шабани Исак, со матичен бр. 0502963470008 и број на избирачко место 2028 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09700285-01-01 на име Шабани Ифраим, со матичен бр. 1811973470010 и број на избирачко место 2028 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09618554-01-01 на име Салји Хатице, со матичен бр. 1804931475008 и број на избирачко место 2016 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09608745-01-01 на име Аслани Ариффе, со матичен бр. 0905966475024 и број на избирачко место 2015 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09613323-01-01 на име Кадри Абдилчерим, со матичен бр. 3004959470029 и број на избирачко место 2015 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 0971997А-01-01 на име Реџепа Билјал, со матичен бр. 0801979470013 и број на избирачко место 2031 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09724923-01-01 на име Ќемили Мервете, со матичен бр. 2206962475021 и број на избирачко место 2031 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09721029-01-01 на име Целadini Хаџере, со матичен бр. 1007971475054 и број на избирачко место 2031 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09718800-01-01 на име Целadini Шабан, со матичен бр. 0311958470016 и број на избирачко место 2031 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09717587-01-01 на име Исмаили Бедрие, со матичен бр. 3006964475007 и број на избирачко место 2030 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09715452-01-01 на име Исмаили Раиме, со матичен бр. 2012956475061 и број на избирачко место 2030 во општина Тетово.

Избирачка легитимација бр. 09709282-01-01 на име Бакији Селвие, со матичен бр. 2508976475012 и број на избирачко место 2029 во општина Тетово.

Пасош бр.213352/94, издаден од УВР - Скопје на име Сашко Стојановски, ул. "Карпошово востание" бр.8/4-3, Скопје. (16231)

Пасош бр. 821689/96, издаден од УВР - Скопје на име Џури Африм, ул. "Дижонска" бр.17/2, Скопје. (16232)

Пасош бр.791232/95, издаден од УВР - Скопје на име Насер Алили, с.Арачиново, ул."11" бр.40, Скопје.

Пасош бр.392205/94, издаден од УВР - Скопје на име Рашид Арслан, с.Покошево, Скопје. (16238)

Пасош бр.1093864/98, издаден од УВР - Скопје на име Стојковски Ивица, ул. "Х.Т.Карпош" бр.50, Скопје.

Пасош бр.922939, издаден од ОВР - Струга на име Јонузоски Башким, с. Октиси, Струга. (16264)

Пасош бр.151944/94, издаден од ОВР - Велес на име Игнов Тодор, ул. "11 Октомври" бр. 1/18, Велес. (16266)

Пасош бр. 324161/94, издаден од УВР - Скопје на име Козар Благоја, ул. "П. Одреди" бр.17/3-13, Скопје.

Пасош бр.542366, издаден од УВР - Скопје на име Адем Ѓула, ул. "Метохиска" бр.14 б, Скопје. (16443)

Пасош бр.1098324/98, издаден од УВР - Скопје на име Рамадан Рамадановски, ул. "Б.Шабани" бр.5, Скопје.

Пасош бр.0890040/96, издаден од УВР - Скопје на име Бидоески Драгиша, бул. "АСНОМ" бр.68/27-1, Скопје. (16455)

- Пасош бр. 009280, издаден од ОВР - Радовиш на име Илиев Вачо, ул. "Б. Кидрич" бр. 46, Радовиш. (16458)
- Пасош бр. 0966760, издаден од УВР - Прилеп на име Лозаноска Гордана, "Точила" Д 1-1/20, Прилеп.
- Пасош бр. 439456, издаден од УВР - Охрид на име Демерџиева Мери, ул. "С. Војвода" бр. 2-б, Охрид.
- Пасош бр. 080015 на име Димоски Иван, с. Лешани, Охрид. (16462)
- Пасош бр. 00ТВ337, издаден од УВР - Прилеп на име Стојчев Ѓорѓи ул. "Димо Наредникот" бр. 57, Прилеп.
- Пасош бр. 1018195 на име Иванов Алекса, Радовиш.
- Пасош бр. 649219, издаден од ОВР - Струмица на име Делев Благо, с. Штука бр. 77, Струмица. (16466)
- Пасош бр. 968602, издаден од УВР - Битола на име Васолев Борис, ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 13 а, Битола.
- Пасош бр. 823363/96, издаден од УВР - Тетово на име Абдулахи Цевахир, ул. "167" бр. 17, Тетово. (16514)
- Пасош на име Идризи Севим, ул. "155" бр. 8, Тетово.
- Пасош бр. 359303/94, издаден од УВР - Скопје на име Трони Себајат, ул. "Виргино" бр. 85, Скопје. (16552)
- Пасош на име Исени Зулкуфли, с. Шипковица, Тетово. (16561)
- Пасош бр. 0671454 на име Петрески Станимир, ул. "Бањешница" бр. 13, Гостивар. (16562)
- Пасош, издаден од ОВР - Радовиш на име Тошов Станко, с. Ињево, Радовиш. (16563)
- Пасош на име Ридво Кадирѓв, с. Бучин, Радовиш.
- Пасош бр. 0234380, издаден од УВР - Прилеп на име Ибоски Мустафа, с. Дебреште, Прилеп. (16565)
- Пасош бр. 366012 на име Јовановски Живко, ул. "4-ти Јули" бр. 184-1/8, Кичево. (16566)
- Пасош бр. 0557720 на име Семра Махмед, ул. "Јоаким Крчовски" бр. 1/2, Битола. (16568)
- Пасош на име Ибрахим Салији, с. Д. Палчиште, Тетово. (16571)
- Пасош на име Уљикс Шерифи, ул. "Илинденска" бр. 77/А1, Тетово. (16572)
- Пасош бр. 0440954, издаден од УВР - Охрид на име Јанкулоска Данче, с. Велестово, Охрид. (16582)
- Пасош бр. 0095859, издаден од УВР - Прилеп на име Димоски Сашо, ул. "Димко Костоски" бр. 10, Прилеп.
- Пасош бр. 1047476 на име Ферати Менсур, с. Пирок, Тетово. (16584)
- Пасош бр. 010856/92 на име Мисими Шани, ул. "161" бр. 21, Тетово. (16585)
- Пасош бр. 331515/94, издаден од УВР - Велес на име Ржарова Маја, ул. "К. Ј. Питу" бр. 59, Велес. (16587)
- Пасош бр. 430075/94, издаден од УВР - Скопје на име Јорданов Игор, ул. "12 Мак. удар, бриг." бр. 65 а, Скопје.
- Пасош бр. 1001837/97, издаден од УВР - Тетово на име Муради Цавдет, с. Челопек, Тетово. (16589)
- Пасош бр. 539150/94, издаден од УВР - Скопје на име Валентино Спировски, ул. "В. Назор" бр. 10, Скопје.
- Пасош на име Сејфулаи Шаќир с. Жировница, Гостивар. (16599)
- Пасош бр. 0496681 на име Зејнелов Мемет, Богданци.
- Пасош бр. 0579772/95, издаден од ОВР - Веница на име Љубица Стаменкова, ул. "Пиринска" бб, Веница.
- Пасош бр. 0281559/94, издаден од УВР - Скопје на име Соколовска Елена, ул. "Бањалучка" бр. 16, Скопје.
- Пасош бр. 626534, издаден од УВР - Скопје на име Фариз Исмаили, бул. "Макед. Кос. Бриг." бр. 7/2, Скопје.
- Пасош бр. 965098/96, издаден од УВР - Скопје на име Зендели Рамиз Горно с. Матка, Скопје. (16722)
- Пасош бр. 325940/94, издаден од УВР - Скопје на име Јакимовска Елена, ул. "А. Попов" бр. 9/20, Скопје.
- Пасош бр. 0393630/94, издаден од УВР - Скопје на име Миминовски Мустеан, с. Батинци, Скопје. (16769)
- Пасош бр. 561453/95, издаден од УВР - Скопје на име Самет Јашари, с. Бојане, Скопје. (16772)
- Пасош бр. 0479116/94, издаден од УВР - Скопје на име Зечир Елези, ул. "П. Тошев" бр. 32, Скопје. (16776)
- Пасош бр. 403702, издаден од УВР - Гостивар на име Меџети Алит, с. Д. Бањица, Гостивар. (16780)
- Пасош бр. 910232/96, издаден од УВР - Скопје на име Кенан Реџа, ул. "Рокомија" бр. 2, Скопје. (16793)
- Пасош бр. 359526/94, издаден од УВР - Скопје на име Селвије Мамути, с. Синѓелиќ ул. "3" бр. 8, Скопје.
- Пасош бр. 409290/94, издаден од УВР - Тетово на име Демири Џелал, с. Г. Речица, Тетово. (16831)
- Пасош бр. 100039/93, издаден од УВР - Велес на име Тумбова Ружица, ул. "Илинденска" бр. 2-14, Велес.
- Пасош бр. 0127773/93, издаден од УВР - Скопје на име Блажевска Снежана, ул. "Локов" бр. 26, Скопје. (16865)
- Пасош бр. 0769550 на име Бајрамоски Занија, Дебар.
- Пасошот бр. 158669/97, на име Марија Стопјановска, ул. "Пржино" бр. 24-а, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 48 од 30. IX. 1998 година под бр. 13764 се стор-нира.
- Пасош бр. 352715/94, издаден од УВР - Скопје на име Зоран Калемџиевски, ул. "Б. Менков" бр. 5/4-2, Скопје.
- Пасош бр. 1089112, издаден од УВР - Скопје на име Исмаил Хасан, ул. "Нов живот" бр. 20 б, Скопје. (16056)
- Чекови бр. 4405011, 4405012, 4405013, 4361063, 3085869, 2895162, 2895163, 2895164, 4016546 и 4016547, од тековна сметка бр. 2213/37, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојановска Луиза, Скопје. (16163)
- Чекови од бр. 3870458 до 3870466, од тековна сметка бр. 2230-54, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојановска Луиза, Скопје. (16164)
- Чекови од бр. 1080123 до 1080128 и 640422, од тековна сметка бр. 63274-15, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ѓорѓиевски Јовица, Скопје. (16241)
- Чекови од бр. 000411698 до 0004116992, од тековна сметка бр. 0103576.24, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Поповска Десанка, Скопје. (16259)
- Чекови од бр. 4243403 до 4243412, 3301957, 3301958 и од бр. 3301961 до бр. 3301972, од тековна сметка бр. 71024-43, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ктевски Слободан, Скопје. (16451)
- Чекови од бр. 4447039 до 4447041, од тековна сметка бр. 2104871-32, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Љупчо Груевски, Скопје. (16452)
- Чекови од бр. 299747 до 299751, од тековна сметка бр. 605316, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Донка Роус, Скопје. (16569)
- Чек бр. 1860160, од тековна сметка бр. 10285494, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Нарашанов Зоран, Скопје. (16581)
- Чекови од бр. 18341716 до 18341720, од тековна сметка бр. 39721-48, издадени од Стопндкс банка а.д. - Скопје на име Ристиќ Добрила, ул. "Партизанска" бр. 121/26, Скопје. (16596)
- Чекови од бр. 4031050 до 4031065 и 4031048, од тековна сметка бр. 38805-98, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Сефер Мусли, Скопје. (16661)

Чекови од бр.3151416 до 3151425, од тековна сметка бр.4125070, издадени од Поштанска штедилница на име Дувлис Илија, Скопје. (16721)

Чекови од бр. 3395327 до 3395333, 3609805, 3609806, 3395323 и 3395325, од тековна сметка бр.10426-33, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Силјановски Злате, Скопје. (16724)

Пасопи бр. 846476, издаден од УВР - Штип на име Николов Атанаско, ул."Цветан Димов" бр.36, Штип.

Чекови од бр. 1391805 до 1391811 и од бр. 2304401 до 2304407, од тековна сметка бр.15583-42, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Лазареска Марија, Скопје. (16770)

Чекови од бр.17096328 до 17096346 и бр.17471030, 17471031, 17471025, 15844164, 15844165 и 15844166, од тековна сметка бр.42749-07, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Јордан Пауновски, Скопје.

Чекови бр. 3279891, 3279898, 3279899 и 3279900, од тековна сметка бр.62554-87, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Пауновска Славка, Скопје.

Чекови од бр.3180716 до 3180723, од тековна сметка бр.68068-57, издадени од комерцијална банка АД Скопје на име Ивановска Мара, Скопје. (16850)

Работна книшка на име Иличковиќ Жарко, Скопје.

Работна книшка на име Голубовиќ Сузана, Скопје.

Работна книшка на име Бајрам Пајазити, Скопје.

Работна книшка на име Милевска Снежана, Скопје.

Работна книшка на име Антиќ Воислав, Скопје.

Работна книшка на име Илиевска Милица, Скопје.

Работна книшка на име Рамадан Сејфедин, Скопје.

Работна книшка на име Трендафилова Весна, Скопје.

Работна книшка на име Трпчевски Горан, Скопје.

Работна книшка на име Момироски Љубе, с. Галичани, Прилеп. (16258)

Работна книшка на име Стефановски Климе, Скопје.

Работна книшка на име Зорица Јовановска, Скопје.

Работна книшка на име Емилија Посохин, Скопје.

Работна книшка на име Љутиков Петар, Скопје.

Работна книшка на име Савева Маре, Скопје. (16656)

Работна книшка на име Николовска Катица, Скопје.

Работна книшка на име Силвана Ивановска, Скопје.

Работна книшка на име Петровска Каролина, Скопје.

Работна книшка на име Ристески Гоце, Скопје.

Работна книшка на име Михајловски Драги, Скопје.

Работна книшка на име Серјан Адем, Скопје. (16846)

Работна книшка на име Мазниковски Наумче, с. Јанкоец, Ресен. (16907)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Витомир Новески, Скопје. (16449)

Чековна картичка бр.5179-15, издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Виолета Груевска, Скопје. (16453)

Чековна картичка бр.23108-67 и чековите бр. 9000067230, 9000067231, 9000067361, 9000067362, 9000067240, од бр.9000096591 до 9000096594, 9000096600 од бр.13212326 до 13212328 и 13212331, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Наков Славчо, бул. "АВНОЈ" бр.42/11-13, Скопје. (16580)

Чековна картичка бр.4609/78, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Панев Никола, ул."Плачковички одред" бр. 14, Штип. (16597)

Чековна картичка и чекови бр. 2024429 и 2024438, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Александар Донев, ул. "Христијан Карпош" бр.67, Штип. (16598)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ "Кочо Рацин" - с. Старо Лагово на име Момироски Љубе, с. Галичани, Прилеп. (16268)

Свидетелство издадено од Скопје на име Петровска Марија, Скопје. (16445)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "К. Рацин" с. Петровец - Скопје на име Азировиќ Саља, Скопје. (16729)

Свидетелство за II година, издадено од ЕМУЦ "Никола Тесла" Скопје на име Стојковски Сашо, Скопје.

Свидетелства за I и II година, издадени од Гимназија "Цветан Димов" Скопје на име Алиевска Маја, Скопје.

Свидетелство за III година, издадени од Тговско училиште - Скопје на име Алиевска Маја, Скопје. (16797)

Свидетелства за I, II и III год и диплома, издадени од ЕТУЦ - Скопје на име Ристески Гоце, Скопје. (16836)

Свидетелства за I, II, III и IV година, издадени од Гимназија "Зеф Љуш Марку" Скопје, на име Осман Зендели, Скопје. (16897)

Индекс бр.39339, издаден од Економски факултет - Скопје на име Чакаровски Константин, Скопје. (16447)

Диплома, издадена од Гимназија "Мирче Ацев" - Прилеп на име Талевски Оливер, кеј "19-ти Септември" бр.3/25, Прилеп (16467)

Диплома, издадена од Економ. Учил."Моша Пијаде" Скопје на име Тања Бадаровска, Скопје. (16774)

Книшка за повластен превоз на воен инвалид бр. 003316 од 25 -10-1996 година, издадена од на име Сулејман Абдулах, Скопје. (16775)

Девизна штедна книшка бр.8355-48, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Кавадарци на име Ристевски Трајко, ул."Диме Гуриманцов" бр.9, Кавадарци. (16460)

Даночна картичка бр.4030993186393, издадена од Управа за приходи - Скопје на име Претпријатие "Полет", Скопје. (16512)

Даночна картичка бр.503099513320, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име Бифе Лисабон, Скопје. (16594)

Чекови од бр. 9000116849 до 9000116855, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Томо Панчевски, ул."Крсте Асенов" бр.4-1-5, Скопје. (16457)

Магнетна картичка бр.242490, издадена од ЗПП - Скопје на име Претпријатие "По - лет", Скопје. (16511)

Избирачка легитимација бр.14804048-01-01, издадена од Скопје на име Саит Шехи, ул. "7 Јули" бр.77, Скопје.

Избирачка легитимација бр. 14804552-01-01, издадени од Скопје на име Гани Шехи, ул. "7 Јули" бр.77, Скопје.

Избирачка легитимација бр.12995458-01-01, издадена од Скопје на име Врангалова Љубица, ул."Московска" бр.7/2-4, Скопје. (16297)

Избирачка легитимација бр.130461007-01-01, издадена од Скопје на име Китановски Сашко, ул."П. Одреди" бр.143/27, Скопје. (16570)

Избирачка легитимација бр. 03962962-01-01 на име Јаневски Дарко, ул."Гошо Викентиев" бр.18, Кочани.

Избирачка легитимација бр.03956881-01-01 на име Мирјана Андонова, ул."Гошо Викентиев" бр.23, Кочани.

Избирачка легитимација бр.03957608-01-01 на име Миле Андонов, ул."Гошо Викентиев" бр.23, Кочани.

Избирачка легитимација бр.11152139-01-01 на име Кљусева Васка, ул."Кочо Рацин" бр. 5, Штип. (16577)

Избирачка легитимација бр.11147259-01-01 на име Симонов Кирчо, ул."Кочо Рацин" бр.5, Штип. (16578)

Избирачка легитимација бр.06131034-01-01 на име Јовановски Спасе, с. Горни Лакочереј, Охрид. (16579)

Избирачка легитимација бр.15429801-01-01 издадена од Скопје на име Љошева Виолета, ул. "Макед. Кос. Бриг." бр.11/59, Скопје. (16746)

Избирачка легитимација бр.13156093-01-01, издадени од Скопје на име Славковска Биљана, бул. "П. Одреди" бр.66 а/1-13, Скопје. (16847)

Избирачка легитимација бр.13156913-01-01, издадена од Скопје на име Славковски Перо, бул. "П. Одреди" бр. 66 а /1-13, Скопје. (16848)

Избирачка легитимација бр.14712224-01-01, издадени од Скопје на име Велева Николина, ул. "Илинденска" бр.3/18, Скопје. (16849)

Избирачка легитимација бр.13059195-01-01, издадена од Скопје на име Јовановски Трајан, Скопје. (16864)

Избирачка легитимација бр.02629615-01-01 на име Дика Фериха, Дебар. (16903)

Избирачка легитимација бр.02634864-01-01 на име Мела Кремтине, Дебар. (16904)

Избирачка легитимација бр.02618656-01-01 на име Марке Камил, Дебар. (16905)

Избирачка легитимација бр.0440136А-01-01 на име Младеновски Стојан, с. Узем, Крива Паланка. (16908)

Избирачка легитимација бр.04427220-01-01 на име Јашко Станковски, с. Градец, Крива Паланка. (16909)

Решение уп. бр. 25-4534, издадено од Секретарјат за стопанство Центар - Скопје на име Секуловски Костадин, Скопје. (16358)

Решение бр. 4754, издаден од Секретарјат за стопанство К.Вода - Скопје на име Живка Петровска, Скопје.

Решение рег.бр.449, издадено од Министерство за надворешни работи на име Копешим Трединг АГ Преставништво Скопје, Скопје. (16392)

Решение бр.12-6550/2, издадено од Секретарјат за стопанство - К.Вода Скопје на име Лазаревска Татјана, Скопје. (16509)

Решение бр. 25-2363, издадено од Секретарјат за стопанство Центар-Скопје на име Бошевска Наталија, Скопје. (16560)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Ј.П. Ветеринарна станица „Кичево“ од Кичево објавува

О Г Л А С

1. Се повикуваат поранешните сопственици или нивните наследници државјани на Република Македонија да ги најават евентуалните свои побарувања од претпријатието во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посебен образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во два примерока од кои едниот до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, а другиот до Ј.П. Ветеринарна станица „Кичево“ од Кичево на ул. „Александар Македонски“ бр.2. (16257)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА НА ВОЗИЛА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Македонската радио-телевизија, бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје има потреба од сервисирање и поправка на возила и тоа:

- патнички возила,
- теренски возила,
- репортажни возила.

Списокот на возилата и други потребни елементи може да се добие во Одделението за комерцијални работи при МРТ секој работен ден од 8 – 12 часот.

1.2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

- назив на сервисната услуга,
- опис на одделни фази при редовно сервисирање, согласно важечките технички нормативи,
- цена,
- рок и начин на плаќање,
- рокови за отстранување на дефектите,
- рок на важност на понудата,
- други карактеристични услови кои се специфични за одделен тип на услуга односно сервисирање.

Техничките карактеристики на производите (резервните делови) кои се вградуваат во возилата треба да се во согласност со стандардите на Р.М. и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде завршен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со предавање во архивата на Македонската радио-телевизија на бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје, или со предавање на Комисијата на лице место.

3.3. Понудата и другата документација се доставуваат во затворен плик, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“ и бројот на повикот.

Во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика.

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака „понуѓа“ а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ и точна адреса на испраќачот-понудувачот.

3.4. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

3.5. Крајниот рок за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик.

3.6. Понудувачот кон понудата задолжително доставува соодветен документ за бонитетот од носителот на платен промет, како доказ за неговата финансиска и економска способност (член 22 од Законот за јавни набавки).

3.7. Понудувачот треба да достави доказ дека на него не се однесуваат ниту еден од случаите наведени во став 1 од членот 24 од Законот за јавни набавки.

4. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници од понудувачите ќе биде извршено во 10,00 часот на 27.10.1998 година во просторите на Македонската радио-телевизија на 13 кат, соба бр. 1303.

4.2. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата да ѝ предадат писмено овластување за учество на јавното отворање (член 29 став 2 од Законот за јавни набавки).

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена,

5.2. Квалитетот на услугата,

5.3. Рок на отстранување на дефектите на возилата,

5.4. Рок и начин на плаќање, при што во вреднувањето на понудите предност ќе имаат под исти услови понудите со начин на плаќање по пат на компензација,

5.5. Гарантен рок.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик, нема да бидат разгледувани.

6.2. Дополнителни информации може да се добијат на телефон 091/213-133 и 091/112-200 лок. 20-98 и факс 091/221-104.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ПОВИК БР. 38-29/98

СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

ЗА ИЗРАБОТКА НА ЕЛАБОРАТИ ЗА ИНТЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НОВОПРОЕКТИРАНИТЕ НАСЕЛБИ ЗДУЊЕ, БЛИЗАНСКО И БЕЛИЦА ВО РЕОНОТ НА АКУМУЛАЦИЈАТА КОЗЈАК

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 38-29/98 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за изработка на елаборати за интерна инфраструктура за новопроектираните населби Здуње, Близанско и Белица во реонот на акумулацијата Козјак.

1.3. Повикот е јавен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со набавка со прибирање на понуди согласно со Законот за јавни набавки (член 42 од Законот).

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

2.1. Податоците за предметот на набавката ќе бидат добиени од урбанистичка документација и детални урбанистички планови за новопроектираните населби.

2.2. Документацијата се става на увид на заинтересираните понудувачи во просториите на ЈП „ЕСМ“ – Подружница ХЕЦ „Козјак“ на ул. „11 Октомври“

бр. 9, кат 9, соба бр. 6 во Скопје, секој работен ден од 7 до 15 часот во времето на траењето на јавниот повик (лице за контакт Анастасова Коцова Еленора, тел. 149-149; 111-301).

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и евентуалните подизведувачи.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки – ако набавката е од странство), на паритет ХЕЦ „Козјак“ изразена во германски марки.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката – услугата.

3.7. Понудата треба да има рок на важност.

3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет (нов образец), кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

– доказ за проектирање на овој вид на работи за последните три години (најмалку три слични проекти);

– посочување на вклучени технички лица;

– искуство на раководителот на проектот за изработка на слични проекти.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно со член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 10% од вредноста на понудата, согласно со член 55 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)

5.1. Цена на чинсење,

5.2. Квалитет,

5.3. Рок на изведување,

5.4. Начин на плаќање.

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 6.1. Понудата се доставува согласно со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.
- 6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- 6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:
ЈП „Електростопанство на Македонија“ – подружница ХЕЦ „Козјак“, Комисија за јавни набавки за ХЕЦ „Козјак“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.
- 6.5. Разгледувањето на понудите ќе се изврши на 13.11.1998 година во 12 часот во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, стара зграда, 9 кат, соба бр. 6 на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.
- 6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, не се изработени според барањата на набавката со прибирање на понуди, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во набавката со прибирање на понуди нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за финансии, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ОМРЕЖУВАЊЕ (КАБЛИРАЊЕ) НА ПОДРАЧНИТЕ ЕДИНИЦИ ВО СКОПЈЕ, СТРУМИЦА, ТЕТОВО, ПРИЛЕП, КОЧАНИ, НЕГОТИНО И БЕРОВО, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик бр. 1/98 е Министерството за финансии на Република Македонија со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје.
2. Предмет на набавката е омрежување (каблирање) на подрачните единици во Скопје, Струмица, Тетово, Прилеп, Кочани, Неготино и Берово, во рамки на проектот „Даночен Информационен Систем – ДАНИС“.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски, правни и физички лица.
4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Тендерската документација, која содржи детални шеми на предложено поврзување и технички барања, се однесува на инсталација на компјутерски мрежи во подрачните единици на министерството.
2. Тендерската документација може да се подигне во просториите 1, 2 и 3, на I-от кат на Министерството за финансии, на ул. „Даме Груев“ бр. 14, во Скопје, секој работен ден од 12.00 до 14.30 часот, во времето на траењето на јавниот повик, по извршена неповратна уплата на 5.000,00 денари, како што следи:

- Во корист на сметката:
Министерство за финансии,
- Цел на дознака:
За тендерска документација по отворен повик бр. 1/

98

- Жиро сметка број:
40100-788-955
- Единствен даночен број:
4030990255017
- Банка депозитор:
Народна банка на РМ

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да ги содржи елементите утврдени во тендерската документација.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачот треба да приложи докази за финансиска и техничка способност, детално специфицирани во тендерската документација.
2. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
 - квалитет и функционалност на понудено решение;
 - цена и начин на плаќање;
 - рок на испорака;
 - услови на гаранција;
 - финансиска и техничка способност;
 - досегашно искуство.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудувачот треба да ја достави понудата во согласност со одредбите на законот, специфицирани во тендерската документација.

РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 28.10.1998 година (среда), 12.00 часот.
2. Понудите се доставуваат најдоцна до 28.10.1998 година (среда), 12.00 часот, преку архивата на Министерството за финансии.
3. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 28.10.1998 година (среда), во 12.00 часот, во просториите на Министерството за финансии, на ул. „Даме Груев“ бр. 14 (сала за состаноци на II-от кат), во присуство на овластени претставници на понудувачите.
4. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои немаат докази за финансиска и техничка способност, нема да се разгледуваат.
5. Понудите мора да бидат обезбедени со банкарска гаранција, во висина на 5% од вкупниот износ на понудата.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈЗО Здравствен дом – Крушево, објавува

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 1

1. ЈЗО Здравствен дом – Крушево, со седиште на ул. „Илинденска“ 13а од Крушево, известува дека има потреба од набавка на:
 - Едно (1) патничко возило марка RENAULT LAGUNA RTI 2,0 волумен 1948 ccm со комплет опрема.

2. Во понудите треба да бидат разработени следните критериуми:

- цена на набавката, без данок на промет, но со износот на царинските и други давачки,
- рок и место на испорака,
- начин и услови на плаќање,
- гаранција за квалитет и стандард,
- оперативни трошоци.

3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од одговорното лице на понудувачот. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и не ќе се земат за разгледување. Отворањето на понудите ќе се врши без присуство на понудувачите.

4. Рок за доставување на понудите 7 дена од објавувањето.

5. Придружната документација се доставува во согласност со член 43 од Законот за јавни набавки (извод од регистрација, документ за бонитет и писмена изјава на понудувачот дека не е под стечај).

Понудите се испраќаат во затворен коверт кој содржи два запечатени коверта.

Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да носи ознака „Не отворај“.

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната техничка документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и ја носи ознаката „понуѓа“, која содржи финансиска документација. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на набавувачот. Понудите да се достават на адреса: ЈЗО Здравствен дом, Крушево, ул. „Илинденска“ бр. 13а, Крушево.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Индустриски ладни постројки со леарница“ – ДОО – Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 22.09.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: претворање на побарувањата на доверителите во траен влог и продажба на идеален дел од претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ дел бб, Битола, во време од 8,00 до 14,00 часот.

(16898)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Сервис и контрола“ – ДОО – Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 22.09.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: претворање на побарувањата на доверителите во траен влог и продажба на идеален дел од претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ бб, Битола, во време од 8,00 до 14,00 часот.

(16900)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Комерцијални ладилни постројки“ – ДОО – Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 22.09.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: претворање на побарувањата на доверителите во траен влог и продажба на идеален дел од претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ бб, Битола, во време од 8,00 до 14,00 часот.

(16901)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Агрохемизација“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 22.09.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел на претпријатието со претворање на побарувањата во траен влог во претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2-4, Скопје, во време од 9 до 12 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „Злетово-Батерии“ – Пробиштип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 22.09.1998 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на сите средства на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа во Пробиштип во време од 7-13 часот.

Согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „Злетово-Батериј“ ги повикува доверителите на „Злетово-Батериј“ во рок од 30 дена од денот на објавувањето на оваа објава да ги пријават своите побарувања и истите ги достават во „Злетово-Батериј“, Пробиштип.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АТШ „Транс-велес“ – Велес

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 22.09.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Алексо Демниевски“ бр. 53, Велес во време од 7 до 15 часот. (16479)

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96), Заводот за статистика на Република Македонија ја објавува

ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 1998 ГОДИНА

Просечно исплатената нето плата по работник во стопанството на Република Македонија за месец јули 1998 година изнесува 9335 денари.

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

СОДРЖИНА

Страна

1274. Одлука за определување на гранични премини на кои ќе се врши увоз, извоз и транзит на растенијата, растителните производи и средствата за заштита на растенијата	2561
1275. Одлука за определување на висината на надоместокот за задолжителен здравствен преглед на растенијата и пратките од растенија и производи од растително потекло при увоз, извоз, транзит и ре-експорт и за преглед на пратките на средствата за заштита на растенијата при увоз	2561
1276. Одлука за определување највисоки цени на електричната енергија	2562
1277. Одлука за давање согласност за користење на стоков кредит од Република Италија	2562

1278. Одлука за доделување на користење на дел од недвижен имот	2563
1279. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот	2563
1280. Одлука за определување на услови за градба за објектот „Погон за производство на лекови, помошни лековити средства и козметика“, што треба да се гради во општината Чаир – Скопје	2563
1281. Одлука за основање на Основно училиште во с. Вешала	2563
1282. Одлука за давање согласност на Статутот на училиштето за основното музичко образование – Тетово	2564
1283. Одлука за давање согласност на Статутот на основното училиште „Кирил и Методиј“ – Тетово	2564
1284. Правилник за легитимацијата на Републичкиот инспектор на труд	2564
1285. Правилник за формата и содржината на регистарот на занаетчиите	2566
1286. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност .	2566
1287. Решение на Републичката геодетска управа	2566
1288. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 210/97 од 15 јули 1998 година	2567
1289. Одлука за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за работа со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство од 01.10.1998 година до 31.12.1998 година	2568
1290. Одлука за користење на дел од девизните резерви за издавање на гаранции за задолжување на Република Македонија во странство	2568
1291. Одлука за ограничување на обемот и динамиката на порастот на денарските пласмани на банките во IV-то тримесечје од 1998 година	2569
1292. Одлука за ограничување на обемот и динамиката на порастот на денарските пласмани на штедилниците во IV-то тримесечје од 1998 година	2569
1293. Одлука за начинот и условите на одобрување кредити на Фондот за осигурување на штедни влогови од средствата на резервите на Народна банка на Република Македонија	2570
1294. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за документација и постапката за издавање на согласности според одредбите на Законот за банки и штедилници	2570
1295. Одлука за динамиката на усогласувањето на висината на основачкиот капитал на штедилниците со одредбите на Законот за банки и штедилници	2570
1296. Одлука за измена на Одлуката за начинот на вршење супервизорска контрола на банките и штедилниците и постапката за преземање мерки за отстранување на утврдените неправилности	2571
Објава за просечно исплатената нето плата по работник во стопанството на Република Македонија за месец јули 1998 година	2592